



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 9 јули 2002
Скопје

Број 50

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

751.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија, а во врска со член 5, став 1 од Законот за регулирање на побарувањата на штедачите од штедилниците „ТАТ“ - Битола, „Алфа С“ - Скопје и „Лавци“ - Охрид („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕМИСИЈА НА КОНВЕРТИБИЛНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ „ТАТ“ - БИТОЛА, „АЛФА С“ - СКОПЈЕ И „ЛАВЦИ“ - ОХРИД

1. Република Македонија врши емисија на конвертибилни сертификати.

2. Емисијата на конвертибилните сертификати се врши во износ од 3.500.000.000,00 денари.

3. Со емисијата на конвертибилните сертификати од точка 2 на оваа одлука опфатени се побарувања на секој поединечен доверител чиј вкупен износ надминува денарска противвредност на 1.000 ЕВРА.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3494/1
2 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

752.

Врз основа на член 3 од Законот за регулирање на побарувањата на штедачите од штедилниците „ТАТ“ - Битола, „Алфа С“ - Скопје, „Лавци“ - Охрид („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА ВО ГОТОВО НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ „ТАТ“ - БИТОЛА, „АЛФА С“ - СКОПЈЕ, „ЛАВЦИ“ - ОХРИД

Член 1

Во Одлуката за обезбедување средства за исплата во готово на побарувањата на штедачите од штедилниците „ТАТ“ - Битола, „Алфа С“ - Скопје, „Лавци“ - Охрид („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2002), членот 2 се менува и гласи:

„Исплатата на побарувањата на штедачите од штедилниците „ТАТ“ - Битола, „Алфа С“ - Скопје, „Лавци“ - Охрид се врши преку Стопанска банка АД - Скопје“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3615/1
9 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

753.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

1. Во Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 31/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 1/00, 57/00, 112/00, 51/00 и 1/02), во членот 4 зборовите: „30 јуни 2002 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 2002 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3417/1
2 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

754.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02 - Министерство за финансии - функции на државата, во Програма 12 - функција се врши намалување на потставката 443717 - Други неспомнати трансфери во износ од 8.000.000 денари, а кај сметката 637, Раздел 160.01 - Министерство за образование и наука во Програма 16 - Студентски стандард, кај потставка 443511 - Трансфери до студенти се врши зголемување во износ од 8.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3462/2
2 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

755.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02-Министерство за финансии-функции на државата, во Програма 12-Функција се врши намалување на потставката 443717-Други неспомнати трансфери во износ од 8.000.000 денари, а кај сметката 637, Раздел 070.01-Министерство за правда, во Програма 11-Администрација, по потставката 443714-Трансфери до научно-истражувачките институции се отвора нова потставка 443717-Други неспомнати трансфери во износ од 8.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3462/1
2 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

756.

Врз основа на член 11, став 1, точка 2 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА"-СКОПЈЕ ВО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија"-Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост, бр. 02-723/3 од 28.06.2002 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата одржана на 28.06.2002 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3547/1
2 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

757.

Врз основа на член 11, став 1, точка 2 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ "МАКЕДОНСКА ПОШТА" Ц.О. СКОПЈЕ ВО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" ц.о.

Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост, бр. 02-9030/1 од 01.07.2002 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата одржана на 01.07.2002 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3543/1
2 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

758.

Врз основа на член 36, точка 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НАГРАДНА ИГРА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува начинот и постапката за овластување на трговско друштво за приредување наградна игра во име и за сметка на Република Македонија.

Член 2

Изборот на трговското друштво кое ќе биде овластено да приредува наградна игра ќе се врши врз основа на јавен оглас и тоа по пат на прибирање на понуди доставени од трговски друштва кои се заинтересирани да приредуваат наградна игра во име и за сметка на Република Македонија.

Член 3

Условите за учество во наградната игра ќе бидат пропишани во јавниот оглас.

Член 4

Министерството за финансии ќе се грижи за спроведување на постапката пропишана со оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3396/1
25 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

759.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА НАГРАДА ВО ВКУПЕН ИЗНОС ОД 500.000 ЕВРА ЗА ДАВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ЗА КИДНАПИРАНИ И ИСЧЕЗНАТИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се определува фонд за парична награда во вкупен износ од 500.000 ЕВРА во денарска противвредност, за лицата кои до надлежните државни органи ќе достават релевантни информации за судбината на 12 киднапирани и 8 исчезнати лица од кризните подрачја на Република Македонија во периодот од 04.07.2001 година до 29.10.2001 година, во времето на вооружениот конфликт на територијата на Република Македонија.

Киднапирани лица се:

1. Андреа Ристоски, роден на 02.01.1964 година од с. Доброште;
2. Цветко Михајловски, роден на 13.04.1949 година од с. Непроштено;
3. Васко Михајловски, роден на 06.01.1964 година од с. Непроштено;
4. Димитрија Димовски, роден на 18.11.1939 година од Тетово;
5. Боби Јефтмоски, роден на 28.12.1972 година од Тетово;
6. Илко Трајчески, роден на 09.06.1953 година од Тетово;
7. Васко Трајчески, роден на 19.11.1976 година од Тетово;
8. Гоко Синадиновски, роден на 09.06.1954 година од Тетово;
9. Крсто Гоговски, роден на 27.09.1937 година од с. Непроштено;
10. Симеон Јакимоски, роден на 10.05.1941 година од Тетово;
11. Бошко Димитриески, роден на 09.07.1945 година од с. Беловишта и
12. Славе Димитриески, роден на 19.10.1952 година од с. Беловишта.

Исчезнати лица се:

1. Нестор Петровски, роден 1924 година од с. Магиче;
2. Ружди Велиу, роден на 02.05.1970 година од с. Колари-Кичево;
3. Султан Мемети, роден 1963 година од с. Радолишта-Струга;
4. Ислам Велиу, роден на 21.06.1963 година од с. Делогожде-Струга;
5. Ибраим Вељиџи, роден на 10.07.1965 година од с. Станчик-СРЈ;
6. Зекеџија Вељиџи, роден 1961 година од с. Станчик-СРЈ;
7. Радослав Балеv, роден на 12.11.1968 година од Благоевград-Р. Бугарија и
8. Ајредин Алими, роден 1955 година од с. Глумово-Скопје.

Член 2

На лицето кое прво до надлежните државни органи ќе достави релевантни информации кои ќе доведат до пронаоѓање на киднапирано или исчезнато лице од член 1 на оваа одлука или местото каде е закопано неговото тело, ќе му припадне парична награда од фондот во износ од 25.000 ЕВРА во денарска противвредност.

Член 3

Во Министерството за внатрешни работи да се формира Комисија за оценување на релевантноста на доставената информација за пронаоѓање на киднапираните или исчезнатите лица или местото каде се закопани нивните тела.

Член 4

Паричната награда на лицата што доставиле информации за киднапираните или исчезнатите лица ќе биде исплатена, во висина определена во член 2 на оваа одлука, откако Комисијата на Министерството за внатрешни работи со решение ќе утврди дека доставената информација за киднапираните или исчезнатите лица е релевантна, односно дека истата директно довела до пронаоѓање на киднапираните или исчезнатите лица, односно местото каде се закопани нивните тела.

Член 5

За висината, критериумите и начинот на доделување на паричната награда од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за финансии да се подготви Јавен повик, кој ќе биде објавен во средствата за јавно информирање.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3580/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

760.

Врз основа на член 15 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/01), на предлог на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.07.2002 година, донесе

ТАРИФА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ОД ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Тарифата за висината на надоместокот за користење на услугите од Централниот регистар на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/01), во член 1 став 1 тарифната ставка 10 се менува и гласи:

ТАРИФНА СТАВКА	ВИД НА УСЛУГАТА	ОСНОВА НА ПРЕСМЕТКАТА
1	2	3
10	Давање на препис на бонитет по чл. 24 од Законот за јавни набавки	350,00 ден. Извештај - препис

По тарифната ставка 24, се додаваат седум нови тарифни ставки: 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 кои гласат:

ТАРИФНА СТАВКА	ВИД НА УСЛУГАТА	ОСНОВА НА ПРЕСМЕТКАТА
1	2	3
25	За решение за распределување на деловниот субјект по претежна дејност според Националната класификација на дејностите и упис во регистарот на деловни субјекти	800,00 ден.
26	За решение со кое се врши промена на претежната дејност или на други податоци за деловниот субјект и упис на промената во регистарот на правни субјекти	500,00 ден.
27	За издавање на заверен препис од решение	200,00 ден.
Регистар на лизинг		
28	Регистрација на лизинг	3.000,00 ден.
29	Промена на регистрација на лизинг	3.000,00 ден.
30	Бришење на регистриран лизинг	500,00 ден.
31	Издавање на информација	500,00 ден.

После ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

Централниот регистар на Република Македонија при издавање на информациите од сите свои регистри, може да наплатува и пониски износи од утврдените во став 1 на овој член. Намалувањето може да изнесува најмногу до 50% од износот утврден со тарифата во следните случаи:

1. Кога корисникот бара од 50 (педесет) до 100 (сто) информации одеднаш - 10 (десет) проценти попуст.

2. Кога корисникот бара од 101 (сто и една) до 200 (двесте) информации одеднаш - 20 (дваесет) проценти попуст.

3. Кога корисникот бара од 201 (двесте и една) до 300 (три стотини) информации одеднаш - 30 (триесет) проценти попуст.

4. Кога корисникот бара од 301 (три стотини и една) до 400 (четири стотини) информации одеднаш - 40 (четириесет) проценти попуст.

5. Кога корисникот бара над 401 (четири стотини и една) информација одеднаш - 50 (педесет) проценти попуст.

Член 2

Оваа тарифа ќе се применува наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3304/1
2 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

761.

Врз основа на член 56 став 5 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 42/2001), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ РОК НА РЕГУТИТЕ КОИ СЕ ОЦЕНЕТИ ЗА „ОГ- РАНИЧЕНО СПОСОБНИ ЗА ВОЕНА СЛУЖБА“

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот на служење на воениот рок во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) на регрутите кои се оценети за „ограничено способни за воена служба“ (во натамошниот текст: регрутите).

Член 2

Регрутите воениот рок во Армијата го служат на должности чие извршување нема негативно да влијае на нивното здравје, заради што не се распоредуваат на должности кои се врзани со заболувањата што ги имаат, односно се ослободуваат од активности за чие извршување им се намалени функциите, физичките и психичките способности.

Член 3

Поради намалени физички способности, регрутите не се распоредуваат на должности во Армијата кои бараат потешки и подолготрајни физички оптоварувања како што се: марширање подолго од 5 км., носење и дигање на товар чија тежина изнесува повеќе од 20% од телесната тежина на регрутот, неприродна положба во работата и слично.

Член 4

Поради намалена функција на видот, регрутите се ослободуваат од активности за чие извршување е потребен добар вид, како: набљудувачи, извидувачи, нишанци, возачи, стражари и слично.

Член 5

Поради намалена функција на слухот, регрутите се ослободуваат од активности за чие извршување е потребен добар слух, како: извидувачи, врскари, возачи, стражари, одделни должности во артилеријата и слично.

Член 6

Поради осетливост на дејство на неповолни метеоролошки услови, регрутите не се распоредуваат на должности во Армијата кои се вршат во неповолни метеоролошки услови (во услови на силен ветер, влага, екстремно високи и ниски температури, зголемен и намален атмосферски притисок и слично).

Член 7

Поради намалени психички способности, регрутите не се распоредуваат на должности во Армијата за чие извршување се бара материјална и безбедносна одговорност од нив, како кандидати за командири на одделенија - за изведување настава со војници, ракувачи со сложена техника, стражари и слично.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-4340/1
1 јули 2002 година
Скопје

Министер
за одбрана,
проф. д-р **Владо Поповски**, с.р.

762.

Врз основа на член 59 став 7 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 42/2001), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА РЕВИЗИСКИОТ ПРЕГЛЕД НА ЛИЦАТА ОЦЕНЕТИ ЗА НЕСПОСОБНИ ЗА ВОЕНА СЛУЖБА

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот на вршењето на ревизискиот преглед на лицата оценети за неспособни за воена служба.

Член 2

Со ревизискиот преглед се врши повторна проверка на способноста за воена служба на лицата кои се оценети за неспособни за воена служба.

Способноста за воена служба се утврдува со општо медицински систематски преглед кој опфаќа утврдување на целокупната здравствена состојба (на сите органи, органски системи и сетила), психолошки испитувања, лабораториски прегледи и антрополошки мерења, а по потреба се вршат и дополнителни специјалистички прегледи и испитувања.

Способноста за воена служба се оценува според прописите за оценување на здравствената способност на регрутите за воена служба.

Член 3

Наодите од лекарските прегледи и психолошки испитувања од ревизискиот преглед со предлог на оценка за способноста за воена служба се внесуваат во здравствениот картон на лицата.

Член 4

Оцена за способноста за воена служба на лицата по извршениот ревизиски преглед даваат регрутните комисији.

Член 5

Ревизиски преглед не се врши на лица кои се оценети за неспособни за воена служба заради инвалидност.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-4341/1
1 јули 2002 година
Скопје

Министер
за одбрана,
проф. д-р **Владо Поповски**, с.р.

763.

Врз основа на член 9 став 8 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001), министерот за одбрана, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
БЕЗ ОРУЖЈЕ, ОДНОСНО ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА**

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот на служење на воениот рок во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) без оружје, како и начинот на служење на воениот рок во цивилна служба.

Член 2

Воениот рок во Армијата без оружје се служи во единици и установи на Армијата на должности кои не се поврзани со носење и употреба на оружје.

Како должности од став 1 на овој член се сметаат должности кои се извршуваат во единиците за врски, складовите за санитарски и ветеринарни средства, собирно-продажниот центар, изградба и одржување на инфраструктурата, војнички ресторани, војнички бањи и перални, интендантски сервиси, технички работилници, бензински пумпи, како и должности во командите на единиците и Воената академија.

Член 3

Пред да се упатат на должностите од член 2 на овој правилник, војниците кои служат воен рок во Армијата без оружје завршуваат основна обука без оружје во Логистичкиот наставен центар на Армијата и во Центарот за обука на родот врски, според посебен план и програма.

Член 4

На војниците кои служат воен рок без оружје соодветно се применуваат одредбите со кои се регулираат внатрешниот ред и односите во вршењето на службата во Армијата.

Член 5

Војниците на коишто согласно закон им е прекинато служењето на воениот рок без оружје, преостанатиот дел од воениот рок го доотслужуваат на должностите од член 2 на овој правилник.

Член 6

Во писменото известување на Министерството за одбрана до регрутот се наведува здравствената, хуманитарната или социјалната организација и установа или противпожарната единица каде што ќе биде упатен, работното место на кое ќе го служи воениот рок во цивилна служба, како и местото и времето на јавување на должноста.

Член 7

Во организациите, установите и единиците во кои се служи воен рок во цивилна служба, за лицето кое го служи воениот рок се обезбедува:

1. Бесплатно сместување и исхрана кои не можат да бидат понеповолни од условите за сместување и исхрана на војниците на отслужување на воениот рок во Армијата;
2. Услови за работа (работни простории и сл.) за вршење на задачите за време на вршење на цивилната служба, како и за другите вработени;
3. Работна облека пропишана за вработените во организациите, установите и единиците каде лицето врши цивилна служба;

4. Распоред на дневното време (станување, појадок, ручек, попладневен одмор, вечера, ноќен одмор), во согласност со распоредот на работното време на организацијата, установата и единицата;

5. Право на викенд и други отсуства согласно со одредбите со кои се регулираат внатрешниот ред и односите во вршењето на службата во Армијата;

6. Редовна месечна исплата на парични примања во висина како и за војниците на служење на воениот рок во Армијата и

7. Парични средства за превоз до местото на живеење при отпуштање од служење на воениот рок.

Член 8

По завршување на цивилната служба, лицето кое го служи воениот рок во цивилна служба се раздолжува со работната облека и другата облека со која бил задолжен.

Член 9

Доколку лицето врши цивилна служба во организација, установа или единица во местото на живеење, истото не користи бесплатно сместување.

Во случај од став 1 на овој член, лицето секојдневно се јавува на должност во работното време што ќе му биде определено согласно член 7 точка 4 од овој правилник и прима надоместок за трошоците за превоз за доаѓање и за враќање од вршење на цивилната служба.

Член 10

Лицето кое врши цивилна служба се придржува кон распоредот на дневното време од член 7 точка 4 на овој правилник, го почитува редот и дисциплината на организацијата, установата или единицата во која врши цивилна служба, исто како и останатите вработени и ги извршува доверените работи и задачи совесно, навремено и квалитетно.

Член 11

Заради спроведување на контрола на работата и поведението на лицата кои вршат цивилна служба во организациите, установите и единиците се води книга за евиденција на воените обврзници и одобрените отсуства, како и дневник за дневна присутност и извршување на работните задачи.

Образецот на Книгата за евиденција и одобрените отсуства (Прилог бр. 1) и образецот на Дневникот за дневна присутност и извршување на работните задачи за воените обврзници кои служат воен рок во цивилна служба (Прилог бр. 2) се составен дел на овој правилник.

Член 12

По завршувањето на цивилната служба во организациите, установите и единиците се известува Министерството за одбрана дека лицето го отслужило воениот рок во цивилна служба заради негово евидентирање во воената книшка.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-4330/1
28 јуни 2002 година
Скопје

Министер
за одбрана,
проф. д-р **Владо Поповски**, с.р.

764.

Врз основа на член 125 став 3 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 13-06-2002 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА
ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО
СОВЕТУВАЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат начинот и услови- те за полагање на посебен стручен испит за инвестици- оно советување (инвестициони советници).

Член 2

(1) Стручниот испит за инвестиционо советување го организира и спроведува Комисијата за хартии од вредност, врз основа на претходно спроведена обука.

(2) За спроведување на обуката и стручниот испит, Комисијата за хартии од вредност со одлука формира посебна работна група.

(3) Комисијата за хартии од вредност може по пот- реба стручниот испит за вршење на работи со хартии од вредност да го организира и спроведе во соработка со друга институција од земјата или од странство.

Член 3

(1) Обуката за инвестициони советници ја органи- зира Комисијата за хартии од вредност и истата се спроведува врз основа на констатирана потреба.

(2) Комисијата за хартии од вредност донесува од- лука за организирање на обуката и објавува информа- ција за организирањето на обука во дневен весник нај- малку 30 дена пред почетокот на обуката.

(3) Обуката ќе биде организирана ако за истата се пријават најмалку 20 учесници.

(4) Следењето на обуката не е обврзувачка, односно истата не е услов за полагање на стручниот испит за вршење на работи на инвестиционен советник.

(5) Предавањата ги спроведуваат стручни лица од областа на материјата која се предава, ангажирани од страна на Комисијата за хартии од вредност.

(6) Трошоците за следење на обуката ги сносат учесниците со плаќање на надомест утврден со Тариф- никот на Комисијата за хартии од вредност.

Член 4

(1) Пријавените кандидати можат да ја посетуваат обуката доколку ги исполнуваат следните услови:

1. да имаат најмалку VII/1 степен на образование;
2. да имаат најмалку 3-годишно работно искуство од областа на финансиите или корпоративното право;
3. да имаат поднесено пријава за следење на обука- та и полагање на испитот и
4. да имаат уплатено надоместок за учество на обу- ката и за полагањето на стручниот испит за вршење на работи со хартии од вредност.

(2) Пријавата за следење на обуката и полагање на испитот за вршење на работи на инвестициони советници се доставува до Комисијата за хартии од вредност најдоцна 15 дена пред датумот одреден за почеток на обуката.

Член 5

(1) Стручниот испит за инвестиционо советување се содржи од следниве теми:

- македонската законодавна и институционална рамка на функционирање на финансискиот пазар;
- етика;

- управување со деловните финансии и читање на финансиски извештаи;

- квантитативни методи за макроекономска и мик- роекономска анализа;

- корпоративно инвестирање и донесување на фи- нансиски одлуки;

- начела на управување со портофолија, финансиска анализа на пазарот и инструментите;

- анализа на алтернативни инструменти на пазарот на капитал;

- анализа на вредноста на друштвата;

- решавање на практични задачи од областа на ана- лизата на портофолијата и инвестиционото советување.

(2) Неоопходната литература за полагање на посеб- ниот стручен испит ја утврдува Комисијата за хартии од вредност.

(3) Доколку за полагање на стручниот испит за вр- шење на работи за инвестиционо советување се прија- ви кандидат кој претходно се стекнал со меѓународно уверение, сертификат или диплома, и доколку испитна- та комисија го оцени истото како валидно за ослободу- вање од следење на соодветната обука, тогаш пријаве- ниот кандидат ќе ја полага само првата тема од сите предвидени во став 1 на овој член.

Член 6

(1) Стручниот испит за инвестиционо советување се полага писмено.

(2) Датумот и времето на одржување на испитот ги утврдува и објавува посебна испитна комисија.

(3) Испитот се одржува во рок од 60 дена од денот на завршувањето на обуката.

(4) Доколку кандидатот не го положи испитот со пр- вото полагање, има право на две повторни полагања на испитот, во рок од две години од денот на завршување- то на обуката.

(5) Доколку пријавените кандидати од член 3 став 3 на овој правилник три пати еднопруго не го положат стручниот испит за вршење на работи со хартии од вредност, го губат правото за повторно полагање.

(6) Лицата од став 5 на овој член, по губењето на правото за повторно полагање, имаат право на пријаву- вање на наредна обука на начин утврден со овој пра- вилник.

Член 7

(1) Членовите и вработените во Комисијата за хар- тии од вредност се ослободени од плаќање на надомес- ток за посетување на обуката.

(2) Лицата од член 6 став 4 на овој правилник при повторното полагање уплатуваат на сметката на Коми- сијата за хартии од вредност надоместок за полагање на стручниот испит.

Член 8

Комисијата за хартии од вредност издава уверение за положен стручен испит за инвестиционо советување на кандидатот што успешно го положил испитот пред- виден согласно член 5 од овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објаву- вањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1130/1
13 јуни 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

765.

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001 и 45/2002), министерот за финансии, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 40/01, 72/01 и 89/01), по членот 31, се додава нов член 31а кој гласи:

„Член 31а

Постапка на враќање на акцизата на течниот
нафтен гас

(1) Кон барањето за враќање на акцизата за течниот нафтен гас, согласно член 28 став 3 од Законот за акцизите, лицето ги доставува следните документи, односно докази:

1. Податоци за барателот и тоа: идентификација на лицето (назив и адреса на фирмата, односно име, презиме и адреса на живеење на физичкото лице), препис од судскиот или друг регистар од кој може да се види дејноста на барателот, единствениот даночен број (ЕДБ) или единствениот матичен број (ЕМБГ) на барателот;

2. Подетален опис на дејноста, за која се користи течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата и локацијата на производството, каде што ќе се користи течниот нафтен гас;

3. Изјава на одговорното лице, на лицето кое врши индустриска дејност, за месечната, односно годишната потрошувачка на течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво во процесот на производство, за претходните три години и планирана потрошувачка во тековната и наредната календарска година;

4. Изјава на одговорното лице, на лицето кое има намера да врши индустриска дејност, за планираната месечна, односно планирана годишна потрошувачка на течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво во процесот на производството, за тековната и наредната календарска година;

5. Период за кој бара враќање на платена акциза за употребен течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата;

6. Изјава на одговорното лице на барателот за количината на употребен течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата, во периодот за кој се бара враќање;

7. Фактура за набавен течен нафтен гас, или царинска декларација за увезен течен нафтен гас, кои се издадени по денот на влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 45/2002); и

8. Доказ за оправданоста за враќање на акцизата, од евиденцијата на лицето кое бара враќање, за количините на течен нафтен гас кои се употребени како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата, во периодот за кој се бара враќање.

(2) Лицето кое прв пат бара враќање на акцизата за течниот нафтен гас во тековната година, согласно член 28 став 3 од Законот за акцизите, ги доставува сите наведени документи од став 1 на овој член. Во секое следно барање, ги доставува документите, односно доказите наведени во точките 5 до 8 од став 1 на овој член.

(3) По барање на Управата за јавни приходи, барателот треба да обезбеди и други докази, доколку е тоа неопходно за докажување на користењето на течниот нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-16574/1
9 јули 2002 година
Скопје

Министер
за финансии,
Никола Груевски, с.р.

766.

Врз основа на член 31 од Законот за ученички и студентски стандарди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98), министерот за образование и наука, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ И СМЕСТУВАЊЕ
НА СТУДЕНТИТЕ ВО ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ
ДОМОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за прием и сместување на студенти во државните студентски домови во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/00), член 20 се менува и гласи:

„Член 20

Приемот на студентите во државните студентски домови го врши петчлена комисија формирана од Министерот за образование и наука која е составена од претставници на Министерството за образование и наука“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-3057/3
3 јули 2002 година
Скопје

Министер,
д-р **Ненад Новковски, с.р.**

767.

Врз основа на член 38 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

**Л И С Т А
НА ЗЕМЈИ РЕФЕРЕНТНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВЕТЕРИНАРНО
МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ ПО СКРАТЕНА
ПОСТАПКА**

- 1) Велика Британија;
- 2) Ирска;
- 3) Португалија;
- 4) Шпанија;
- 5) Франција;
- 6) Италија;
- 7) Грција;
- 8) Бугарија;
- 9) Југославија;
- 10) Хрватска;
- 11) Словенија;
- 12) Австрија;
- 13) Швајцарија;
- 14) Германија;
- 15) Данска;
- 16) Белгија;
- 17) Холандија;
- 18) Луксембург;
- 19) Шведска;
- 20) Норвешка;
- 21) Финска;
- 22) Соединетите Американски Држави,
- 23) Канада;
- 24) Австралија;
- 25) Јапонија.

Бр. 11-7139/1
3 јули 2002 година
Скопје

Министер
за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Марјан Горчев, с.р.

768.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 19 јуни 2002 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинуваат:

а) Одлуката за одредување паушал на советниците на општина “Петровец“, донесена од Советот на општината на 31 октомври 2000 година;

б) Одлуката за потврдување на Одлуката за одредување паушал на советниците на општина “Петровец“, донесена од советот на општина “Петровец“ на 20 ноември 2000 година и

в) Одлуката донесена од Советот на општина “Петровец“ со која се определува членовите на Советот да добиваат по 1000,00 денари на име дневен трошок, а за секое присуство на работа во одборите и комисиите, формирани од страна на Советот, како и за присуство при склучување на бракови да добиваат надоместок во висина од 708,00 денари, и

г) Одлуката за определување паушал на претседавачот на Советот на општина “Петровец“, донесена од Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на 5 декември 2000 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство по нејзиното објавување во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр.223/2001 од 15 мај 2002 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста за актите означени под а), б), в) и г) од точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот на Република Македонија и со Законот за локалната самоуправа.

4.1. Судот на седницата утврди дека со Одлуката за одредување паушал на советниците на општина “Петровец“ им се определува месечен надомест во висина од 4000,00 денари, истата ќе се применува од денот на верификацијата на мандатите на советниците, а ќе стапи во сила со објавувањето во “Службен гласник на општина Петровец“.

4.2. Со Одлуката за потврдување на Одлуката за одредување паушал на советниците на општина “Петровец“ всушност се потврдува одлуката за одредување паушал на советниците на општина “Петровец“ со кој на советниците на општина “Петровец“ им се определува месечен паушал од 4000,00 денари.

И оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во “Службен гласник на општина Петровец“.

4.3. Со третооспорената одлука на советниците на општина “Петровец“, за секое присуство на седница на Советот, им следува 1000,00 денари дневен трошок.

Според точката 2 од Одлуката за секое присуство на работа на одборите и комисиите, формирани од страна на Советот, како и за присуство при склучување на бракови, на членовите на Советот им следува дневен трошок во висина од 708,00 денари.

Точката 3 од Одлуката предвидува истата да се применува од денот на верификацијата на мандатот на советниците, а да стапи во сила со објавување во “Службен гласник на општина Петровец“.

5. При оценувањето на оспорените одлуки, Судот имаше предвид дека истите се донесени во 2000-тата година, во време на важење на претходниот Закон за локална самоуправа кој во членот 37 предвидуваше дека членовите на Советот имаат право на надоместок на патните и дневните трошоци, во со закон утврдени рамки, како и на трошоците направени во извршувањето на задачите што им ги доверил советот.

Од оваа одредба произлегува дека законодавецот предвидел право на членовите на советот на надоместок на патни и дневни трошоци, во со закон утврдени рамки, како и право на трошоците што ги направиле во извршувањето на доверените задачи.

Со други зборови, Законот за локалната самоуправа, што бил во сила во време на донесувањето на оспорените одлуки, не предвидувал право на советниците на месечен паушал во фиксен износ.

Во врска со третооспорената одлука, според која советниците добиваат надомест во износ од 1000,00 денари на име дневен трошок плус 708,00 денари за присуство на работа на одборите и комисиите формирани од страна на Советот, Судот оцени дека истата е согласна со закон затоа што Законот предвидувал право на советниците на надоместок на патни и дневни трошоци како и трошоци направени во извршувањето на задачите што им ги доверил Советот. Меѓутоа имајќи предвид дека Одлуката предвидува да се применува пред да биде објавена во службен весник на општината, Судот оцени дека е несогласна со членот 52 од Уставот на Република Македонија.

6. Што се однесува до прашањето за согласноста на останатите оспорени одлуки со Уставот на Република Македонија, во смисла што исто така предвидуваат да се применуваат пред да бидат објавени во службениот гласник на општината, Судот оцени дека наводите во иницијативата се основани поради следното:

Прво и третооспорената одлука во точката 2 предвидуваат истите да се применуваат со денот на верификација на мандатите на советниците, а да стапат во сила со објавувањето во службениот гласник на општината.

Согласно став 1 на член 52 од Уставот законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Во конкретниов случај, не е постапено согласно оваа уставна одредба.

Имено, одлуките предвидуваат да се применуваат од денот на верификацијата на мандатите на советниците, а нивното влегување во сила го условуваат со нивното дополнително објавување.

Второоспорената одлука во точката 2 содржи одредба според која истата влегува во сила со денот на донесувањето, а не по неговото објавување, поради што утврди дека истите не се во согласност со членот 52 од Уставот на Република Македонија.

7. Судот на седницата, исто така, утврди дека со одлуката за определување на паушал на претседавачот на Советот на општина “Петровец“, донесена на 5 декември 2000 година, на претседавачот на истиот му се определува надомест во износ од 6500,00 денари месечно и дека решението ќе се применува од денот на неговиот избор на Советот, односно 13 октомври 2000 година.

Имајќи го предвид Законот за локална самоуправа според кој претседавачот на советот има статус на член на советот како и останатите членови, Судот оцени дека и тој има право на надомест во со закон утврдени рамки, но не и на посебен надомест за вршењето на таа функција.

Исто така, Судот утврди дека оваа одлука предвидува истата да се применува од 13 октомври 2000 година, донесена е на 5 декември 2000 година, а објавена во службениот гласник на општината на 13 декември 2000 година.

Од изнесеното произлегува дека се предвидува применување на одлуката два месеци пред нејзиното објавување во службен гласник на општината, поради што Судот утврди дека и оваа одлука не е во согласност со членот 52 од Уставот на Република Македонија.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 223/2001 Претседател
19 јуни 2002 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

ИСПРАВКИ

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002) се направени грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- Во членот 13 став (4) по зборот "изборна" записката да се брише;
- Во членот 16 став (4) зборот "Регионалните" да се замени со зборот "регионалните", а во ставот (6) зборот "Регионалната" во вториот и третиот ред да се замени со зборот "регионалната";
- Во членот 19 став (4) бројот "3" да се замени со бројот "(3)";
- Во членот 23 став (4) бројот "3" да се замени со бројот "(3)";
- Во членот 24 по зборот "заменици", да се додадат зборовите: "по правило";
- Во членот 33 точка 11. по зборовите: "статистички податоци за" записката да се брише;
- Во членот 40 став (1) зборот "Органот" да се замени со зборот "органот";
- Во членот 45 став (6) по зборот "Доставувањето" записката да се брише;
- Во членот 62 алинеја 4 по зборот "средства" записката да се брише;
- Во членот 106 став (1) по зборот "гласање" да се стави записка;
- Во членот 107 став (3) зборот "Регионалната" да се замени со зборот "регионалната" и
- Во членот 125 став (2) зборот "усвоени" да се замени со зборот "усвоен".

Бр. 10-2655/2 Од Законодавно-правната комисија
јули 2002 година на Собранието на Република
Скопје Македонија

По извршено срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Програмата за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурени, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 41/2002, направена е грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДРЕДЕНИ ГРУПИ НА НАСЕЛЕНИЕ И ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИ КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИ

- Во точка 2 алинеите:
- "- инфаркт на миокардот;
 - декомпензација на срце;
 - срцев блок;
 - вграден пејсмејкер;"
- Се бришат.

Бр. 23-2398/2 Од Владата на Република
2 јули 2001 година Македонија
Скопје

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води спор за стекнување без основ по тужбата на тужителката Перса Несторовска, ул. "Војводинска" бр. 6/1-1, Скопје застапувана од адвокатот Раде Јовчевски од Скопје, против тужениот Сашко Несторовски од Скопје, со непозната адреса во странство, Република Бугарија.

Судот со решение IX. П. бр. 619/2002 од 03.07.2002 година на тужениот согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП му назначи привремен застапник за да ги штити неговите интереси во постапката и тоа адвокатот Слободан Ципунов од Скопје, бул. "К. Ј. Питу" Б-1, лок. 11/1, Скопје.

Се повикува тужениот Сашко Несторовски од Скопје да се јави во судот лично или преку полномошникот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Доколку во овој рок тужениот или неговиот полномошник не се јават во судот, истиот се предупредува дека назначениот привремен застапник адвокатот Слободан Ципунов ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за стартелство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IX. П. бр. 619/2002. (19477)

Пред овој суд е во тек постапка за развод на брак по тужба на тужителот Сенад Куртовиќ од Скопје против тужената Марија Куртовиќ со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Марија Куртовиќ од Скопје во рок од 30 дена од објавување на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не постапи по налогот на овој суд ќе му биде поставен привремен старател адвокат Поповска Лилјана кој ќе го застапува неговите интереси до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V. П. бр. 1160/2002. (18992)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужбата на тужителот Меваип Целадини од с. Желино против тужениот Акиф Целадини од с. Желино сега со непозната адреса во Р. Босна и Херцеговина, за сопственост по основ на купопродажба, вредноста на спорот е 20.000,00 денари.

Се повикува тужениот Акиф Баки Целадини од с. Желино сега со непозната адреса во Р. Босна и Херцеговина во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот да се јави пред судот, ја посочи неговата адреса или пак одреди свој полномошник кој ќе го застапува пред судот. Во спротивно по протек на овој рок судот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе бара поставување на времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката по предметот до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 504/2002. (18702)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Поповски Младен од с. Раотинце, Тетово, против тужениот Поповски Борис од с. Раотинце, Тетово, а сега со непозната адреса во САД поради сопственост.

Бидејќи тужениот Поповски Борис е со непозната адреса во САД за истиот да биде објавен оглас во „Службен весник на РМ“, во рок од 15 дена од објаву-

вањето се јави во судот или да одреди свој полномошник, а во спротивно на истиот ќе му биде поставен времен старател преку Центарот за социјална работа Тетово, кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 556/2002.

(18703)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка под ВПП бр. 53/02, за прогласување на исчезнато лице за умрено по предлог на предлагачите Никола Азманов и Павлина Стрикова род. Азманова двајцата од Пловдив, Р. Бугарија.

Се повикува лицето Славчо Павло Азманов, од с. Муртино, како и сите други лица што знаат за неговиот живот да се јават во Основниот суд Струмица во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, во спротивно по истекот на рокот исчезнатото лице ќе биде прогласено за умрено.

Лицето Славчо Павло Азманов е роден на 24.12.1914 год. во с. Муртино, а никакви вести за него немало уште од месец ноември 1945 година.

Предлагачите во вонпроцесната постапка што се води кај овој суд под ВПП бр. 53/02 за прогласување на исчезнато лице за умрено, Никола Азманов и Павлина Стрикова се син и ќерка на лицето што се бара.

Од Основниот суд во Струмица, ВПП бр. 53/02.

(19061)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Во судскиот регистар на политички партии под Рег. бр. 118 се запишува политичката партија Народно движење за Македонија, со скратено име НДМ, со седиште во Скопје на ул. „Теодосиј Гологанов“ бр. 26а.

Политичката партија стекнува својство на Правно лице и може да започне со работи од 17.06.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17794)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 116 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Грчки тим за спасување, со седиште во Солун-Република Грција.

Седиштето на подружницата на странската организација Грчки тим за спасување, во Република Македонија е во Скопје на ул. „Банско I“ бр. 9.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација Грчки тим за спасување е Јасмина Стојановиќ-Југословенски државјанин.

Работата и активностите на подружницата на странската организација Грчки тим за спасување ќе се однесуваат на формирање на работилници-социјален клуб за социјализација преку стартирање на две работилници за шиене и фотокопирање со цел реализација на развоен проект на рехабилитација на ментално заболени лица.

Подружницата на странската хуманитарна фондација Холандија-Македонија, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 14.06.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С. О. бр. 4/02.

(17795)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3035/2002 од 14.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 020418111?3-01-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на управител и зголемување на основната главница на Друштвото за производство, услуги и промет на големо и мало ДАКА-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Чаирска“ бр. 89, Скопје.

Основната главница на друштвото се зголемува за 662.000,00 денари или 10.677 ЕУР.

Се врши промена на управителот: се брише Миша Малмудировиќ, управител без ограничување, а се запишува Бедрија Даца, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17730)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 901/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 008969, во трговскиот регистар ја запиша конверзијата на влогот во евра и протстап. на основачки влог на Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз ИМЕКС Поп Димитриевиќ и др. ДОО Прилеп, ул. „Трајко Николоски“ бр. 5.

Се врши конверзија на влогот во евра и тоа постоечкиот основачки влог во износ од 669.380,00 ДЕМ, сега ќе изнесува 342.249 евра или 20.863.500,00 денари.

Се презема основачкиот влог од содружниот Агенција на РМ за ТЛОК во износ од 98.972 евра на содружниот Поп Николоска Неда, така што сега основачкиот удел вкупно со стариот удел од 101.863 евра, сега ќе изнесува 342.249 евра или 20.863.500,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 901/2002.

(18420)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 891/2002 од 20.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014041, во трговскиот регистар ја запиша промената на Трговското друштво за услуги, транспорт и трговија Охрида Трајкоска „ВРЕМЕНИ-ЛОВ“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. „Слобода“ бр. 13.

Зголемување на основната главница за 105.200,00 денари.

Вкупно основната главница ќе изнесува 263.800,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 891/2002.

(18421)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 744/2002 од 5.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 01011628, во трговскиот регистар го запиша пристапувањето на содружници и конверзија на основачки влог на Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз „МИНЕРВА-Снежана и др.“ ДОО Прилеп, Прилеп, ул. „Трајко Николоски“ бр. 11.

Во друштвото пристапува содружниот Катина Топеска.

Во друштвото се врши конверзија на основачкиот влог во износ од 20.000,00 ДЕМ во 10.000,00 евра или во денарска противвредност во износ од 620.000,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 744/2002.

(18422)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 856/2002 од 16.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 001933, во трговскиот регистар го запиша зголемувањето на Мешовитото друштво за производство на сладолед, трговија на големо и мало, услуги, увоз и извоз „ЦЕРМАТ“ на Ристевски Борис, Виолета и Зоран ДОО Битола, Битола, ул. „Новосадска“ бр. 10.

Основачот Ристевски Борис од Швајцарија ја зголемува основната главница во предмети во износ од 16.656 ЕУР или 1.015.183,00 денари, според извештајот на овластен проценител.

Вкупната основна главница на друштвото изнесува 76.673.277,00 денари, од кои основачот Борис Ристевски вложува 48.350.442,00 ден. или 63,06%. Основачот Ристевски Зоран вложува 28.001.412,00 денари или 36,52% и основачот Вијолета Ристевска вложува 321.423,00 денари или 0,42% од вкупната основна главница на друштвото.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 856/2002. (18423)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 806/2002 од 7.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 003963, во трговскиот регистар го запиша зголемувањето на главницата на Друштвото за производство, услуги и промет на големо и мало Владе Темелковски ТЕМ КО УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА ДООЕЛ Битола, ул. "Пелистер" бр. 17.

Зголемување на основната главница во предмети проценети од овластен проценител во износ од 11.450.066,00 денари, со што вкупната вредност на основната главница изнесува 11.763.023,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 806/2002. (18424)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 765/2002 од 17.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 006307, во трговскиот регистар ја запиша промената на Трговското друштво за производство, преработка, услуги и трговија Тони Марковски МАРК КОНСАЛТИНГ дооел Битола, Битола, ул. "Довлецик" бр. 2.

Зголемување на основната главница на друштвото уште за 775.000,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 765/2002. (18425)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 809/2002 од 7.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 01003561?3-09-000, во трговскиот регистар го запиша уписот на статутарни промени и органи на акционерското друштво на Друштвото за хотелиерство, угостителство, туризам и трговија ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид, населба Долно Коњско бб.

Упис на органи на друштвото:

1. Надзорен одбор

Се разрешува и му престанува овластувањето на досегашниот претседател на Надзорниот одбор на друштвото Белески Лазор и се разрешуваат и им престанува овластувањето на досегашните членови на Надзорниот одбор Жанета Ефтимооска-Котеска и Љилјана Апочева и се бришат од трговскиот регистар. За членови на Надзорниот одбор на друштвото се именуваат:

1. Трпчевски Тодор, дипломиран правник од Скопје, ул. "Благој Давков" бр. 19/4, претседател на Надзорниот одбор,

2. Лазарески Филип, дипломиран правник од Скопје, ул. Киро Гаврилоски" бр. 7,

3. Коцарева Десанка, економист по туризам и угостителство од Охрид, ул. "Коста Абраш" бр. 9.

2. Управен одбор

Членот 53 од Статутот на друштвото во неговиот став 1 се менува и гласи: Управниот одбор на друштвото броеи 5(пет) членови.

Од функцијата претседател на Управниот одбор се разрешува и му престануваат овластувањата на Стеваноски Димитрија и се разрешуваат и им престануваат овластувањата на досегашните членови на Управниот одбор на друштвото: Коцарева Десанка, Тасески Боро, Митаноски Горче, Блажески Блаже, Лазарески Филип и Колески Кире и се бришат од трговскиот регистар.

За членови на Управниот одбор се именуваат:

1. Стеваноски Димитрија, дипл. економист од Охрид, ул. "Мирче Ацев" бр. 16-претседател на Управниот одбор,

2. Тасески Боро, висококвалификуван келнер од Охрид, ул. "Туристичка" бр. 104-1/11,

3. Ефтимооска-Котеска Жанета, дипл. економист од Охрид, ул. "Железничка" бр. 115,

4. Димов Митко, дипл. економист од Скопје, ул. "Њу Делхиска" бр. 26-3/3,

5. Азески Бранко, дипл. правник од Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 155/26.

Основната главница на друштвото се состои од 1.035.000 акции со вкупна вредност од ЕУР 5.175.000,00 (315.675,00 денари).

Номиналната вредност на акцијата изнесува ЕУР 5.00 (305,00 денари).

Структура на основната главница: ЕУР 4.780.245,00 (291.594.945,00 денари) или 92,37% акционерски капитал, кој одговара на 956.049 акции, ЕУР 394.755,00 (24.080.055,00 денари) или 7,63% акционерски капитал кој одговара на 78.951 приоритетни акции издадени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 809/2002. (18476)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 162/2002 од 14.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-11082 во трговскиот регистар ја запиша промената на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита-Прилеп, ул. "Октомвриска" бб, Прилеп.

Лице овластено за застапување на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита Прилеп е д-р Татјана Мургоска Станимировиќ.

Се брише д-р Благоја Алексоски.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 162/2002. (18477)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 847/02 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 003064, во трговскиот регистар го запиша разрешувањето и именувањето на членови на надзорен одбор и управен одбор на Печатница "11 Октомври" АД Прилеп, ул. "Ладо Лапецот" бр. 100, Прилеп.

Запишување на одлуки за именување и разрешување на членови на надзорен одбор и управен одбор.

Запишување на одлука бр. 02-677 од 22.05.2002 год. за разрешување на Ацески Миле од член на Управен одбор, одлука бр. 02-678 од 22.05.2002 год. за разрешување на Петреска Лилјана од член на Надзорен одбор.

Одлука бр. 02-679 од 22.05.2002 год. за именување на Стојкоска Мирјана за член на Надзорен одбор и одлука бр. 02-727 од 30.05.2002 год. за именување на Петреска Лилјана за член на Управен одбор.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 847/2002. (18478)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 902/02 од 21.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-1020013056, во трговскиот регистар го запиша уписот на Одлуката за избирање и именување на одбор на директори на Челичен лив и гранулат Железник АД Сопотница, Демир Хисар.

Се врши упис на Одлука за избор и именување на одбор на директори.

Дејност: леење на железо, леење на челик, 5143, 5154, 5166, 5170, 5010, 5030, 5244, 5245, 5246, 6024, надворешна трговија со прехранбени производи, превоз на стока во друмскиот сообраќај.

Управување-одбор на директори.

Живко Дранговски-извршен директор.

Никола Пројкоски-извршен директор.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 902/02. (18479)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 871/02 од 20.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 001531, во трговскиот регистар ја запиша измената на Статутот на Трикотажа "Пелистер" Акционерско друштво Битола, Битола, ул. "Девејани" бр. 13.

Се запишува:

- Одлука за измена на Статутот бр. 02-177/13,
- Одлука за разрешување на Надзорниот одбор бр. 02-177/14,
- Одлука за именување на Надзорен одбор бр. 02-177/17,
- Одлука за разрешување на Управен одбор бр. 02-177/15,
- Одлука за именување на Управен одбор бр. 02-178/3.

Сега надзорниот одбор го сочинуваат: Новица Везенковска, Роза Василева, Љупчо Митревски, Тони Димитровски, Славица Блажевска.

Сега управниот одбор го сочинуваат: Димитар Стојановски, Јосиф Стојковски, Најдо Митревски, Елизабета Мано, Лембовски Александар, Божана Јошевска, Петрова Ирена.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 871/02. (18480)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 857/2002 од 20.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 012071, во трговскиот регистар ја запиша промената на лицето за застапување на Акционерското друштво печатница, книговезница и картонажа ГРАФИКОМ Заштитно друштво Струга, Индустриска Зона.

Лицето Чуркоски Ристо претседател и член на управниот одбор на АД ГРАФИКОМ Заштитно друштво Струга, се разрешува и му престанува својството претседател и член на управен одбор и се брише од трговскиот регистар.

За нов член и претседател на управен одбор се именува Филоски Зоран кој воедно е и лице овластено за застапување на друштвото.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 857/2002. (18481)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 од Законот за здруженија на граѓани и фондации со решението ЗГ. бр. 17/2002 од 17.05.2002 година, го запиша во регистарот Здружението на граѓани Боксерски клуб "Лав" Куманово, со седиште во Куманово на ул. "Железничка" бр. 13, под Рег. бр. 232.

Основни цели и задачи како начин и облици на дејствување на Здружението на граѓани Боксерски клуб "Лав" се насочени кон омасовување и развој на боксерски спорт, афирмација на боксерски спорт и пошироко, учество во лига, системот на натпревари кои ги организира Боксерски сојуз на Македонија, учество во организација на државни меѓународни натпревари и постигнување на подобри резултати на спортерски план со перманентна и стручна работа на клубот.

Здружение на граѓани Боксерски клуб "Лав" има седиште во Куманово, на ул. "Железничка" бр. 13,

Здружение на граѓани Боксерски клуб "Лав" Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 17.05.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 17/02.

(17178)

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 од Законот за здруженија на граѓани и фондации со решението ЗГ. бр. 21/2002 од 20.05.2002 година, го запиша во регистарот Здружението на одгледувачи и собирачи на печурки "Еко Фуд", Куманово на ул. "11 Октомври" бр. 79, под Рег. бр. 233.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување на Здружение на одгледувачи и собирачи на печурки "Еко Фуд" се насочени кон организирање на предавања, семинари и курсеви, учествување на натпревари, саеми и на други собири во земјата и во странство во областа на одгледување и собирање, технологија за преработка и пакување на печурки, унапредување на одгледување на печурки во контролирани простории, производство на компост, мицелум и запознавање на одгледување на печурки со најсовремени хигиено технички мерки, техника и технологија, поттикнување, помагање и синхронизирано организирање на постојан развој на индивидуални печуркарници, создавање на квалификувани стручни кадри за современо одгледување и унапредување на печуркарство, постигнување на стандардизиран широк асортиман според вкусот и барањето на пазарот со свој заштитен знак.

Здружението на одгледувачи и собирачи на печурки "Еко Фуд" има седиште во Куманово на ул. "11 Октомври" бр. 79.

Здружението на одгледувачи и собирачи на печурки "Еко Фуд" се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 20.05.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 21/2002.

(17245)

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 од Законот за здруженија на граѓани и фондации со решението ЗГ. бр. 25/02 од 30.05.2002 година, го запиша во регистарот Здружението за наука и уметност "Логос - 5" со седиште во Куманово на ул. "11 Октомври" бр. 39/2, со скратен назив ЗНУ, под Рег. бр. 234.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување на Здружението за наука и уметност "Логос - 5" се насочени кон подготвување научни проекти од областа на природно - математички биолошко-технолошки и општествените науки, а и проекти од областа на уметноста и заштита на знаменитости на нашата земја, заштита и унапредување на животна средина, проучување на еколошките проблеми во врска со загадување на воздухот, водата и почвата, предлагање конкретни научни мерки за санирање на сегашна состојба во заштита на животна средина во Републиката и во град Куманово особено за подобрување на квалитет на водите, воздухот и почвата, поттикнување на научно истражувачка работа во воспитно - и образовните институции од областа на природно и општествени науки, заштита и унапредување на животна средина и природата.

Здружението за наука и уметност "Логос - 5" има седиште во Куманово на ул. "11 Октомври" бр. 39/2.

Здружението за наука и уметност "Логос - 5" се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 30.05.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 25/2002.

(17246)

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 од Законот за здруженија на граѓани и фондации со решението ЗГ. бр. 24/2002 од 30.05.2002 година, го за-

пиша во регистарот Кошаркарски клуб "Кошаркарски спортски клуб 95" со седиште во Куманово на ул. "Пиринска Македонија" бб, со скратен назив КК "КСК" Куманово под рег бр. 235.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување на Здружение на граѓани Кошаркарски клуб "Кошаркарски спортски клуб 95" се насочени кон развој на кошаркарски спорт во Општина Куманово и Република Македонија се грижи за остварување на уставни права на граѓаните во областа на физичка култура и спорт, за развој и афирмирање на кошаркарски спорт кај граѓаните, се грижи за обезбедување и создавање на материјална база и услови за масовно опфаќање на децата, училиштата, студентска и работничка младина како и работни луѓе и граѓани на општина за масовно бавење со спортот и кошарката, за развој и унапредување на здравствена заштита на спортисти и за унапредување на квалитетот на спортот.

Здружението на граѓани Кошаркарски клуб "Кошаркарски спортски клуб 95" Куманово има седиште во Куманово на ул. "Пиринска Македонија" бб.

Здружението на граѓани Кошаркарски клуб "Кошаркарски спортски клуб 95" Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 30.05.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 24/2002.

(17247)

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 од Законот за здруженија на граѓани и фондации со решението ЗГ. бр. 20/02 од 30.05.2002 година, го запиша во регистарот Здружението на агрономи и земјоделски техничари "Агро" Куманово со скратен назив Здружение „Агро“ Куманово со седиште на ул. "Братство Единство" бр. 28 под Рег. бр. 236.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување на Здружение на агрономи и земјоделски техничари "Агро" Куманово се насочени кон зголемување на земјоделско производство, унапредување на земјоделско производство према потребите на домашниот и странскиот пазар, унапредување на истото преку непосредно запознавање на најсовремени достигнувања во земјоделско производство, стручно оспособување на членство од областа на аграрот преку семинари, трибини, стручни предавања и посета на домашни и странски саеми, организирано снабдување на членството со репроматеријали и средства за заштита.

Здружението на агрономи и земјоделски техничари "Агро" Куманово има седиште во Куманово ул. "Братство Единство" бр. 28.

Здружението на агрономи и земјоделски техничари "Агро" Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 30.05.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 20/02.

(17249)

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 од Законот за здруженија на граѓани и фондации со решението ЗГ. бр. 19/02 од 30.05.2002 година, го запиша во регистар Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Соколана 2002" Куманово со седиште на ул. "Плоштад Маршал Тито" бб, Центар за култура Трајко Прокопиев, под Рег. бр. 237.

Основни цели и задачи како и начин на облици на дејствување на Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Соколана 2002" Куманово се насочени кон застапување на интереси на фудбалскиот спорт на децата, младина и возрасните луѓе во општина Куманово, при тоа развивајќи на тој начин другарување, спортски дух и хумани односи воспитувајќи ги во духот на рамноправни човечки и спортски односи како и ќе се стреми

за развој и унапредување на квалитетот на фудбалски спорт во училиштата, работните и други организации, месни заедници и средини.

Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Соколана 2002" Куманово има седиште на ул. "Плоштад Маршал Тито" бб, Центар за култура Трајко Прокопиев, под Рег. бр. 237.

Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Соколана 2002" Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 30.05.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 19/02.

(17250)

Основниот суд во Куманово, врз основа на член 50 од Законот за здруженија на граѓани и фондации со решението ЗГ. бр. 28/02 од 30.05.2002 година, го запиша во регистарот Здружението на граѓани Пливачки клуб "Тумба 3" Куманово со скратен назив ПК "Тумба 3" Куманово со седиште на ул. "Васко Карангелски" бр. 128, под Рег. бр. 238.

Основни цели и задачи како и начин и облици на Здружението на граѓани Пливачки клуб "Тумба 3" Куманово се насочени кон развој и унапредување на пливањето, да создава услови и предлага мерки за развој и унапредување на пливачки спортови и ватерполство во град Куманово, да учествува во организирање на градски, а по потреба и државни натпревари од пливачки сојуз на Македонија и да создава унапредување на стручна работа во клубот.

Здружението на граѓани Пливачки клуб "Тумба 3" Куманово има седиште во Куманово на ул. "Васко Карангелски" бр. 128.

Здружението на граѓани Пливачки клуб "Тумба 3" Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 30.05.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 28/02.

(17251)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 1377/94 од 3.11.1995 година заклучена е стечајната постапка над должникот Трговско претпријатие "БАЛКАНИЈА" Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Окружниот стопански суд Скопје. (18884)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 45/2002 од 21.06.2002 година, отворена е стечајна постапка над Трговското друштво ВЛАДО КОМЕРЦ Владо ДООЕЛ од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (18699)

Се утврдува дека програмата за финансиска и сопственичка трансформација бр. 03-17 од 16.11.1999 година на АД ЗИК Црвена Звезда ДОО Градба Штип, се прифаќа.

Стечајната постапка над АД ЗИК Црвена Звезда ДОО Градба Штип се запира.

Од Основниот суд во Штип, ст. бр. 195/96. (18700)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 167/2002 од 27.06.2002 година, над ТД "Белисима" ДООЕЛ Битола, ул. "Маршал Тито" бр. 38, дејност услужна, со жиро сметка 500-0000000130-25 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(18701)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 73/2002 од 24.06.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТТ на големо и мало увоз-извоз "ФРА-МАК" п.о. од Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-55557, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (18993)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 77/2002 од 01.07.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Трио-Комерц ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 28-02-00000133-54, што се води при Кредитна банка АД Скопје-Филијала Струмица и жиро сметка бр. 220421100155317 што се води при Македонска банка АД Скопје-Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (18994)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 67/2002 од 01.07.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за преработка и промет на дрво Мак-дрво ДОО увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-71143, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (18995)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 206/01 од 23.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие за промет и услуги "МСМ КОМЕРЦ" експорт-импорт Д.О.О. Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 59/1-18, со жиро сметка 40100-601-275294 и регистарска влошка бр. 1-49550-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие за промет и услуги "МСМ КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (18289)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 181/02 од 27.06.2002 година, се от-

вора стечајна постапка над должникот Друштво за внатрешна и надворешна трговија "МИБЕКС" Борислав ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Боро Менков" бр. 2/1-5, со жиро сметка 40100-601-109832 и регистарска влошка бр. 020010647?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за внатрешна и надворешна трговија "МИБЕКС" Борислав ДООЕЛ извоз-увоз од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (18304)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 215/02 од 27.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ТИМС" извоз-увоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Методи Митевски" бр. 12/6-2, со жиро сметка 40100-601-100772 и регистарска влошка бр. 1-14596-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ТММС" извоз-увоз ДОО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (18430)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 49/2002 од 21.06.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот ППП за трговија на големо и мало "ГОРАНА" увоз-извоз ЦО од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот и отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (18432)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 39/2002 од 19.06.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ЕЛ-БЕ" Ејуп ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот и отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (18433)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 51/2002 од 21.06.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Бутик Белуши ТП Љуши Целал Беким од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот и отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (18435)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 153/02 од 25.6.2002 година, над ПП за производство и трговија на големо и мало извоз-увоз "Звук" од Битола, со дејност трговија на големо и мало, жиро сметка 40300-601-60138979 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18543)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 79/02 од 25.6.2002 година, над ОП "Ропин Проект" Ресен, ул. "Мите Трповски" бб, дејност проектирање, со жиро сметка 40310-601-4169 при ЗПП -филијала-Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18544)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 132/02 од 25.6.2002 година, над ТП "Мите" од с. Трап, со дејност трговија на мало и жиро сметка 500-000001625-02 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18545)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 162/02 од 25.6.2002 година, над ДООЕЛ "Тунтекс" од Битола бул. "1-ви мај" бр. 268-5/11, со дејност трговија на мало и жиро сметка 500-0000000610-40 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18546)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 53/02 од 27.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Авто-такси "Бане" ТП Бранко Божидар Бошкоски, Скопје, со седиште на ул. "Скоевска" бр. 1/2-5, со жиро сметка 40100-620-16-80700-700-52681-13 и регистарска влошка бр. 02005537?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Авто-такси "Бане" ТП Бранко Божидар Бошкоски од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (18484)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение IV Ст. бр. 202/02 од 19.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги "ЕУРОПА-99" Сашо ДООЕЛ, со седиште во с. Бразда Чучер Сандево, со жиро сметка 300000000436439, како и регистарска влошка бр. 02007610?-8-06-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги "ЕУРОПА-99" Сашо ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (18485)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 173/02 од 27.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за транспорт и трговија "ДАЛАС-М-КОМПАНИ" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште во с. Арачиново, со жиро сметка 40110-601-308256 и регистарска влошка бр. 1-55678-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за транспорт и трговија "ДАЛАС-М-КОМПАНИ" ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (18491)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 135/02 од 27.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за услуги, промет и производство "ОРИОН" Сергеј Анањев ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "II Македонска ударна бригада" бр. 10/8, со жиро сметка 40100-601-256643 и регистарска влошка бр. 02007434?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за услуги, промет и производство "ОРИОН" Сергеј Анањев ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (18492)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Л. бр. 108/2001 донесено од овој суд на 12.06.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за компјутерски услуги "СЕТ" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Рузвелтова" бр. 15/2 и жиро сметка 260-0005171385-24 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18841)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1217354/99 издаден од СВР-Скопје на име Кимовски Горанчо, ул. "Разлошка" бр. 7/1-3, Скопје.

(19198)

Пасош бр. 052802 на име Стрикчани Семије, ул. "Е. Зенго", Дебар.

(19240)

Пасош бр. 1614725/01 издаден од СВР-Гостивар на име Садин Куртиши, с. Балин Дол, Гостивар.

19241

Пасош бр. 622225/95 издаден од СВР-Скопје на име Сотировски Славољуб, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 10, Скопје.

(19254)

Пасош бр. 746394/95 издаден од СВР-Скопје на име Димитровска Ленче, ул. "АФЖЕ" бр. 121, Скопје.

(19256)

Пасош бр. 1707404 издаден од СВР-Скопје на име Ристовски Ѓорги, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 47/5-19, Скопје.

(19257)

Пасош бр. 0284825 издаден од СВР-Скопје на име Ристовска Љиљана, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 47/5-19, Скопје.

(19258)

Пасош бр. 1396979/00 издаден од СВР-Скопје на име Летниковска Елена, ул. "Ј. Гагарин" бр. 4/22, Скопје.

(19265)

Огласот објавен во Службен весник на Р.М бр. 44/02 за пасош бр. 1060059 на име Ангеловски Марјан, ул. "Ганчо Хаџипанзов" бр.8, Скопје се сторнира.

(19296)

Пасош бр. 1456195/00 издаден од СВР-Скопје на име Дупљак Нихат, ул. "Страцинска" бр. 14, Скопје.

(19312)

Пасош бр. 1450555/00 издаден од УВР-Скопје на име Сенада Османовиќ, с. Којлија, Скопје.

(19314)

Пасош бр. 977286 издаден од УВР-Скопје на име Марица Сековска, ул. "Букурешка" бр. 12/33, Скопје. (19315)

Пасош бр. 747378/95 издаден од УВР-Скопје на име Фејзула Зирафет, с. Копаница, Скопје. (19316)

Пасош бр. 1345806/00 издаден од СВР-Велес на име Бајрамова Кезибан, ул. "Б. Страчков" бр. 29, Велес. (19323)

Пасош бр. 1474161 издаден од СВР-Тетово на име Хамзаи Дурум, с. Теарце, Скопје. (19326)

Пасош бр. 1727744/02 издаден од СВР-Тетово на име Мухтари Јашар, с. Дреновец, Тетово. (19329)

Пасош бр. 1136619/98 издаден од СВР-Тетово на име Фазљија Тасин, с. Шемшево, Тетово. (19332)

Пасош бр. 573542/95 издаден од СВР-Скопје на име Имер Бафќари, ул. "393" бр. 3, Скопје. (19334)

Пасош бр. 1606694 издаден од СВР-Скопје на име Агрон Ајети, ул. "М. А. Ченто" бр.3/12, Скопје. 19342

Пасош бр. 1284958/99 издаден од СВР-Тетово на име Петровиќ Благородна, ул. "Чешел 1" бр. 4, Тетово. (19349)

Пасош бр. 1714158/02 издаден од СВР-Куманово на име Ајвазовиќ Хајруш, с. Опае, Куманово. 19369

Пасош бр. 268513/94 издаден од СВР-Куманово на име Реџепа Ејтула, ул. "Тоде Мендол" бр. 60, Куманово. (19370)

Пасош бр. 1156463/98 издаден од СВР-Тетово на име Мехмеда Вјолца, ул. "Илинденска" бр. 169, Тетово. (19377)

Пасош бр. 1166913/98 издаден од СВР-Тетово на име Мехмеда Зуљеха, ул. "Илинденска" бр. 169, Тетово. (19378)

Пасош бр. 1151417/95 издаден од СВР-Гевгелија на име Раманчева Тања, ул. "11 Октомври" бр. 30, Гевгелија. (19382)

Пасош бр. 1155782/98 издаден од СВР-Тетово на име Османи Исен, с. Пирок, Тетово. (19394)

Пасош бр. 0375229 на име Зафировски Ѓорѓи Благоја, ул. "Р. Бале" бр. 31, Прилеп. (19398)

Пасош бр. 218808 на име Фејзоска Лијеа, ул. "Ј. Пиперката" бр. 212, Кичево. (19399)

Пасош бр. 1124837 на име Фејзоска Беса, ул. "Ј. Пиперката" бр. 212, Кичево. (19400)

Пасош бр. 218653 на име Фејзоски Шефки, ул. "Ј. Пиперката" бр. 212, Кичево. (19401)

Пасош бр. 1124839 на име Фејзоска Арлинда, ул. "Ј. Пиперката" бр. 212, Кичево. (19402)

Пасош бр. 1124838 на име Фејзоски Бесим, ул. "Ј. Пиперката" бр. 212, Кичево. (19404)

Пасош бр. 525290 на име Маркоска Весна, ул. "Ѓ. Петров" бр. 6/2, Охрид. (19405)

Пасош бр. 0065856 на име Арсенова Невенка, ул. "Охридска" бр. 82, Кочани. (19406)

Пасош бр. 1417974/00 издаден од СВР-Скопје на име Андонов Антонио, ул. "И. Аговски" бр. 13/2-9, Скопје. (19407)

Пасош бр. 1109859 на име Арсенов Васил, ул. "Охридска" бр. 82, Кочани. (19408)

Пасош бр. 0769734 на име Адем Даци, ул. "Т. Дукоски", Дебар. (19411)

Пасош бр. 035007 на име Лулзине Франгу, ул. "Е. Катипи", Дебар. (19412)

Пасош бр. 1522413/01 издаден од СВР-Скопје на име Сутки Алиев, с. Грушино, Скопје. (19413)

Пасош бр. 1146059 издаден од СВР-Тетово на име Алити Енвер, с. Чегране, Гостивар. (19414)

Пасош бр. 1146468/98 на име Величков Дејанчо, с. Вирче, Делчево. (18437)

Пасош бр. 1283951/99 издаден од СВР-Тетово на име Абази Дашурим, с. Ново Село, Тетово. (19418)

Пасош бр. 1554870 на име Златеска Наташа, ул. "Б. Ламески" бр. 38, Прилеп. (19454)

Пасош бр. 1587944 на име Трајчев Кирче, ул. "Скопска" бр. 60, Св. Николе. (19455)

Пасош бр. 1501065 на име Ивановска Александра, Охрид. (19456)

Пасош бр. 1087953 на име Милески Даниел, с. Лешани, Охрид. (19457)

Пасош бр. 07963209 на име Бајрактар Изедин, Охрид. (19458)

Пасош бр. 984958 на име Емил Назифовски, ул. "Прилепска" бр. 57/6, Битола. (19462)

Пасош бр. 535053/94 издаден од СВР-Скопје на име Љута Акиф, ул. "Серава" бр. 87, Скопје. (19471)

Пасош бр. 1078378 издаден од СВР-Скопје на име Аџиевска Наташа, ул. "8" бр. 92 с. Миладиновци, Скопје. (19473)

Пасош бр. 1216680/99 издаден од СВР-Скопје на име Арслани Фадил, ул. "М. Тито" бр. 41/3, Скопје. (19475)

Пасош бр. 1743944/02 издаден од СВР-Скопје на име Трајковски Сашко, ул. "Тодор Чангов" бр.48/1, Скопје. (19476)

Пасош бр. 1417937 издаден од УВР-Скопје на име Стефановски Александар, бул. "АСНОМ" бр. 68-3/5, Скопје. (19479)

Пасош бр. 1646071/01 издаден од УВР-Скопје на име Авди Исаледин, с. Батинци, Скопје. (19480)

Пасош бр. 160829 издаден од УВР-Скопје на име Павловски Атанас, ул. "Чедомир Миндеровиќ" бр. 36/1, Скопје. (19481)

Пасош бр. 1645550 издаден од УВР-Скопје на име Балеvски Илија, ул. "Рузвелтова" бр. 55, Скопје. (19482)

Чекови од тековна сметка бр. 28805-97 од бр. 43894 до бр. 43898, бр.63618, бр. 67267, бр. 67500, бр. 67501, бр. 67502, бр. 65436, бр. 61525, бр. 57121 и бр. 57122 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Зора Алексиевска, Скопје. (19236)

Чекови од тековна сметка бр. 37657-39 со бр. 0014-000937174 и бр. 0120001030039 издадени од Комерцијална банка на име Катерина Димковска, Скопје. (17968)

Чекови од тековна сметка бр. 12479456 од бр. 5105-625 до бр. 5105633 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветковска Нада, Скопје. 19328

Чекови од тековна сметка бр. 002697 (2) два чека издадени од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Крџоски Владо, Охрид. (19381)

Чек од тековна сметка издаден од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Славко Србиновски, Охрид. (19383)

Чекови од тековна сметка бр. 9166390 од бр. 5745243 до бр. 5745247 и бр. 5745249 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Шипинкоски Богоја, Скопје. (19417)

Чек од тековна сметка бр. 13405612 со бр. 00020007-85084. издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име МаријаЧутаноска, Скопје. (19469)

Чекови од тековна сметка бр. 03999095 од бр. 0009-005009106 до бр. 0009005009111 и чековна картичка издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Матевска-Скаловска Убавка, Скопје. (19492)

Чекови од тековна сметка бр. 14762689 од бр. 0005-006104535 до бр. 0005006104540 (6) чека издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Џамбазова Снежана, Скопје. (19493)

Чекови од тековна сметка бр. 07096482 со бр. 00070-05308418, бр. 0007005308430, бр. 0007005308431 и од бр. 000700530863 до бр. 0007005350868 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Блажевска Љупка, Скопје. (19495)

Чекови од тековна сметка бр. 03338423 од бр. 0016-000307955 до бр. 0016000307960, од бр. 0016000307962 до бр. 0016000307966 со бр. 0019000399999, бр. 00-1900400003, бр. 0019000400006, бр. 0019000400008, бр. 0019000400010 и бр. 0019000400011 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Монеv Момчило, Скопје. (19497)

Работна книшка на име Марјан Димитровски, Делчево. (19206)

Работна книшка на име Ибишев Раифе, Радовиш. (19216)

Работна книшка на име Мицева Љупка, ул. "Маркова" бр. 27/1/4, Велес. (19219)

Работна книшка на име Белица Зејнеп, Струга. (19231)

Работна книшка на име Смилески Сениша, Мак. Брод. (19234)

Работна книшка на име Абдулраим Демири, Скопје. (19268)

Работна книшка на име Гоце Ѓурчиновски, Скопје. (19318)

Работна книшка на име Валентина Ѓурчиновска, Скопје. (19320)

Работна книшка на име Димовски Зоран, Скопје. (19304)

Работна книшка на име Ѓевахири Мифтари, Скопје. (19305)

Работна книшка на име Станкоски Миле, Скопје. (19306)

Работна книшка на име Методија Михајловски, Скопје. (19321)

Работна книшка на име Владимир Карановски, Скопје. (19322)

Работна книшка на име Верка Цветановска, ул. "А. Панов" бр. 2, Скопје. (19324)

Работна книшка на име Поповски Димче, Битола. (19364)

Работна книшка на име Трпковска Советка, с. Карамани, Битола. (19373)

Работна книшка на име Гашпарова Флора, Скопје. (19376)

Работна книшка на име Сулејмановска Фатима, Прилеп. (19386)

Работна книшка на име Димоска Валентина, Прилеп. (19388)

Работна книшка на име Сафет Салихи, с. Џепчиште, Тетово. (19390)

Работна книшка на име Сабри Сабрии, с. Шемшево, Тетово. (19391)

Работна книшка на име Петровски Димитрија, Скопје. (19419)

Работна книшка на име Османи Усан, Куманово. (19430)

Работна книшка на име Митреска Сузана, ул. "Динара" бр. 60, Прилеп. (19449)

Работна книшка на име Јаневски Трипун, Скопје. (19484)

Работна книшка на име Зејнета Сејфула, Скопје. (19485)

Работна книшка на име Христов Зоран, Скопје. (19486)

Работна книшка на име Рефик Кртовци, Скопје. (19491)

Свидетелство од 7 одделение на име Асаноска Вилдан, с. Лабуништа, Струга. (19200)

Свидетелство од 8 одделение на име Илиевски Тони, Крива Паланка. (19202)

Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Стефанова Магдалена, Св. Николе. (19209)

Свидетелство на име Панов Јорданчо, Штип. 19212

Свидетелство на име Мустафоски Нејлан, с. Пласница, Мак. Брод. (19232)

Свидетелство на име Ахмедоски Елвис, с. Пласница, Мак. Брод. (19233)

Свидетелств од 8 одделение на име Мисини Арнета, Куманово. (19235)

Свидетелства од 5 и 6 одделение издадени од ОУ "25-ти Мај" на име Алиевска Џејлан, Скопје. 17511

Свидетелство од 8 одделение на име Ајдиноски Исмаил, Струга. (19374)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани" на име Фатон Малиќи, Куманово. (19379)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани" на име Дритон Малиќи, Куманово. (19380)

Свидетелство и диплома на име Виктор Казанџиев, бул. "А. Македонски" бр. 13/2, Радовиш. 19385

Свидетелство од 5 одделение на име Етеми Фитим, Струга. (19415)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Лена Маригона, Струга. (19416)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Бајрам Шабани"-с. Кондово-Скопје на име Рамадани Арбен, с. Кондово, Скопје. (19420)

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Крбалеска Александра, с. Врбјани, Прилеп. (19421)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Еат Салиоски, с. Присад, Прилеп. (19423)

Свидетелство на име Драгутин Ивановски, с. Страцин, Кратово. (19428)

Свидетелство од 3 година на име Митевски Александар, Куманово. (19429)

Свидетелство од 8 одделение на име Чочовски Драги, Берово. (19432)

Свидетелство од 8 одделение на име Бране Иванов, Делчево. (19434)

Свидетелство од 8 одделение на име Арсовска Виолета, Делчево. (19436)

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Броња Сanel, с. Лажани, Прилеп. (19438)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Буркан Асани, с. Житоше, Прилеп. (19440)

Свидетелство од 6 одделение на име Јаоски Алмедин, с. Житоше, Прилеп. (19442)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Керамоски Ѓунер, с. Лажани, Прилеп. (19443)

Свидетелство од 7 одделение на име Јаоски Алмедин, с. Саждево, Прилеп. (19446)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Бафтироски Нуран, с. Саждево, Прилеп. (19448)

Свидетелство за четврти степен на име Сумрачки Ванчо, Делчево. (19466)

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Досевски Александар, Пробиштип. (19472)

Свидетелства од 1 и 2 година гимназија издадени од "Зеф Љуш Марку" на име Алтин Малиќи, Скопје. (19487)

Свидетелство од 3 година и диплома издадени од "Коце Металец" на име Гарески Љупчо, Скопје. (19489)

Индекс бр. 1898 издаден од Педагошки Факултет-Скопје на име Вециоски Џунат, с. Алданци, Крушево. (19180)

Индекс бр. 32828 издаден од Правен факултет-Скопје на име Слободан Симеонов, Скопје. (19490)

Диплома на име Наков Славчо, Кочани. (19474)

Здравствена книшка на име Горгиоски Горан, ул. "Т. Никле" бр. 39, Крушево. (19227)

Здравствена книшка на име Ѓорѓиевски Миле, ул. "Ж. Ј. Шпанац" бр. 142, Битола. (19230)

Здравствена книшка на име Муаремовски Тела, с. Острец, Битола. (19242)

Здравствена книшка на име Петар Прќевски, с. Чапари, Битола. (19393)

Здравствена книшка на име Васко Деловски, Битола. (19451)

Здравствена книшка на име Мавчев Михаљо, ул. "2 Јули" бр. 14, Битола. (19465)

Здравствена книшка на име Јовановски Ивица, ул. "Вера Циривири" бр. 102, Велес. (19468)

ЗЕМТ дозвола бр. МК 0316 издадена од Министерство за Транспорт и врски-Скопје на име Карго Транс Георге, с. Јосифово, Валандово. (19259)

Решение Уп. бр. 126433 издадено од Секретарјат за стопанство Центар-Скопје на име Мујумџиев Илија, Скопје. (19182)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност издадено од Општина Велес на име Масевски Иле, ул. "О. Цинот" бр. 96, Велес. (19238)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност бр. 22-614/98 издадено од Министерство за стопанство ПОЕ Чаир-Скопје на име Гоко Жифковски, Скопје. (19313)

Решение бр. 25/29: со рег. бр. 3792 на име Зарева Виолета, Тетово. (19464)

Престанува со вршење самостојна занаетчиска дејност на име Сервис за миеење коли "Старт" Усамедин Сејфула, Скопје. (19317)

Престанува со вршење самостојна занаетчиска дејност фирмата "Вардарка 10"-Рамиз Адем, ул. "Дижонска" бр. 23/5, Скопје. (19483)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на РМ, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-63/51 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

- Предмет на набавка
- Виљушкар од 3 тона рачен 5 парчиња;
- Виљушкар од 2 тона рачен 18 парчиња;
- Виљушкар од 2 тона на моторен погон 2 парчиња;
- Виљушкар од 6 тона на моторен погон 1 парче;
- Виљушкар од 3 тона со електричен погон 1 парче;

1.1. Техничките барања дадени се во прилог на ова барање и тоа:

- Спецификација бр. 1 се однесува за средствата под реден бр. 1 до 4,

- Спецификација бр. 2 се однесува за средството под реден бр. 5.

Спецификациите може да се подигнат во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, соба 705, секој работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

- Набавката е делива.

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена франко купувач без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ,
- квалитет на средствата според технички карактеристики на производителот, а согласно соодветни стандарди-прописи (потекло, проспект-каталог) и барањите карактеристики од спецификациите бр. 1 и 2 на овој повик,
- начин и услови на плаќање,
- рок на испорака,
- гарантен рок,
- сервисирање, одржување и резервни делови,
- рок на важност на понудата.

3. Придружна документација
Со понудата, понудувачот е должен да достави придружна документација согласно Законот за јавни набавки во оригинален примерок или заверена копија кај нотар и тоа:

- извод од регистрацијата на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не е му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се следните и тоа: цена (80 поени), квалитет (10 поени), рок на испорака (5 поени) и начин на плаќање (5 поени).

5. Начин и рок за доставување на понудата
Секој понудувач може да достави само една понуда.

Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на барањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се одржи на 29.07.2002 година во 10 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Понудите се доставуваат на адреса: Министерство за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архивата на министерството.

Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој на горниот лев агол стои ознака "не отворај" и бројот на овој повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда" и бројот на списокот за кој се однесува, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, кои не се изработени според наводите на ова барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон: 02/282 341.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/130 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Прехранбени производи, мармалад, цем, мед и свежи колачи по Список бр. 1.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

5. Бараните производи по својот квалитет треба во целост да ги исполнуваат условите предвидени со важечките прописи и нормативи.

6. Испорака на производите: дадена во Список бр. 1.

7. Набавката е делива по вид на производ.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е пресметан и искажан во цената,

- начин на плаќање,

- рок на испорака.

- опис на квалитет и потекло на производот.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- техничко технолошки бонитет, расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- техничко технолошки можности за

производство-испорака и квалитет 50 бодови,

- цена 40 бодови,

- начин и услови на плаќање 5 бодови,

- рок на испорака 5 бодови.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден оригинален примерок, што треба да биде потпишан од

страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: Министерство за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, најдоцна до 26.07.2002 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, на денот на јавното отворање.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 26.07.2002 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 59 од Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98), Управата за ветеринарство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 4/2002 ПО ПРВ ПАТ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Носител на повикот е Управата за ветеринарство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со седиште на ул. "Ленинова" бр. 2, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за овластување на организација која ќе ги врши работите како:

1) лабораторија за лабораториско (фармацевтско-хемиско) испитување на лековите кои се употребуваат во ветеринарната медицина;

2) лабораторија за фармако-токсиколошко испитување на лековите кои се употребуваат во ветеринарната медицина;

3) установа за клиничко испитување на лековите кои се употребуваат во ветеринарната медицина.

Посебните карактеристики кои треба да ги исполни предметот на набавка се дадени во тендерската документација-Правилник за поблиските услови што мора да ги исполнуваат организациите на здружен труд што пуштаат лекови во промет, односно што вршат испитување и контрола на лекови што се употребуваат во ветеринарната ("Службен лист на СФРЈ" бр. 39/88 кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија наведениот правилник е преземен како републички пропис) и Анекс 1 од Директивата на Совет на Европската Унија Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products.

Тендерската документација може да се подигне во просториите на Управата за ветеринарство соба бр. 317.

3. Предмет на набавката е делив. Набавувачот има право да избере посебен, различен најповолен понудувач за секој дел од предметот на набавката.

ДОСТАВУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да содржи:
 - име на понудувачот;
 - техничка спецификација за просторот, опремата и носителите на дејност за изведување на:
 - а) хемиската, односно физичко-хемиската контрола на квалитетот на лековите;
 - б) контрола на микробиолошката чистота и за определување на микробиолошката активност на лековите;
 - в) контрола, определување и стандардизација за биолошката активност на лековите;
 - д) утврдување на пирогеноста, нештетноста и акутната токсичност и за други токсиколошки испитувања, како и за фармакодинамските испитувања врз експериментални животни;
 - е) сместување на третирани и нетретирани животни со карантин;
 - ф) контрола на фармацевтско-технолошките карактеристики на лековите;
 - цена за секоја изведена активност (во цените треба да биде пресметан ДДВ и другите давачки);
 - рок на изведување на работите.
 2. При изборот ќе се имаат предвид следните критериуми:
 - оспособеноста за изведување на работите 40 поени;
 - време на вршење на работите 30 поени;
 - цена на изведување на работите 30 поени.
 3. Секој понудувач да достави придружна документација согласно член 43 од Законот за јавни набавки и тоа:
 - Извод од регистрација на дејноста;
 - Документ за бонитет од носителот на платниот промет за учество во јавни набавки (оригинал или заверен од нотар);
 - Доказ дека не е отворена постапка на стечај или ликвидација;
 - Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност;
 - Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.
 Документите не смеат да бидат постари од 6 месеци.
- Понудите треба да ги содржат таксативно бараните податоци, во спротивно ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.
- Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите 3 ден од последниот ден на повикот.

РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Рок на доставување на понудите е 8 дена од денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објавувањето).
 2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи два запечатени плика. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и Управа за ветеринарство Барање бр. 4/2002 по прв пат. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.
- Првиот внатрешен плик ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката "документација".
- Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и ја носи ознаката "понуѓа".
- Понудата се доставува преку пошта или во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (ул. "Ленинова" бр. 2, Скопје), со задача да се обезбедат докази за датумот на понудата.

Секој субјект може да учествува само со една понуда, а во понудата не се дозволени варијанти.

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

Управа за ветеринарство

Врз основа на член 15 од Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Управата за ветеринарство, како орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

**ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2002
ПО ПРВ ПАТ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Носителот на повикот е Управа за ветеринарство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со седиште на ул. „Ленинова“ бр. 2, Скопје.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за овластување на експерти за изработка на збирни извештаи, согласно член 29 од Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала, во текот на постапката за одобрување за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарати на територијата на Република Македонија.
3. Право на учество имаат сите правни и физички лица од Република Македонија и од листата на земји референтни за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарати, кои ги исполнуваат условите на повикот.

УСЛОВИ НА ПОВИКОТ

1. Понудувачот треба да има соодветна професионална и техничка квалификација - доктор по ветеринарни науки од дадените области и професионална оспособеност за изведување на евалуација на работите дадени во тендерската документација - Анекс 1 од Директивата на Совет на Европската Унија Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products.
- Тендерската документација може да се подигнат во просториите на Управата за Ветеринарство соба број 317.

ДОСТАВУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да содржи:
 - Техничка документација
 - име на понудувачот;
 - професионална и техничка квалификација;
 - образовен профил и професионални квалификации;
 - список на референци.
 - Понуда
 - цена за секоја изведена активност (во цените треба да биде пресметан ДДВ и другите давачки);
 - рок на изведување на работите.
 2. При изборот ќе се имаат предвид следните критериуми:
 - оспособеноста за изведување на работите 40 поени,
 - време на вршење на работите 30 поени,
 - цена на изведување на работите 30 поени.
- Понудите треба да ги содржат таксативно бараните податоци, во спротивно ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите 3 ден од последниот ден на повикот.

РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Рок на доставување на понудите е 8 дена од денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи два запечатени плика. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“ како и Управа за ветеринарство Барање број 5/2002 по прв пат. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката „техничка документација“.

Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и ја носи ознаката „понуѓа“.

Понудата се доставува преку пошта или во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (ул. „Ленинова“ бр. 2, Скопје) со задача да се обезбедат докази за датумот на понудата.

Секој субјект може да учествува само со една понуда, а во понудата не се дозволени варијанти.

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

Управа за ветеринарство

Based on article 15 of Law of Drugs, auxiliary medicinal products and medical devices ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" No. 21/98), Veterinary Directorate - Ministry for Agriculture, forestry and water economy, pronounce

FIRST PUBLIC ANNOUNCEMENT Arch. No 5/2002

GENERAL TERMS

1. The announcer is Veterinary Directorate - Ministry for agriculture, forestry and water economy with this main office on at "Leninova" street No. 2, Skopje.

2. Subject of the announcement is collecting the proposals from experts (veterinary pharmacology) that would be authorized to prepare summary reports accordingly to article 29 of Law of Drugs, auxiliary medicinal products and medical devices, required within registration procedure for Veterinary medicine products in the Republic of Macedonia.

3. Right to participate on this announcement have every legal institution and/or professionals from the Republic of Macedonia and Countries from the list of referent countries if they correspond to the announcement conditions.

ANNOUNCEMENT REQUIREMENTS

1. The participants should possess acceptable professional and technical qualifications, Ph. D of the Veterinary Science, to be professionally qualified to perform evaluation on matters given in announcement - tender documentation Annex I of the Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products.

The announcement - tender documentation is available in Veterinary Department room No. 317.

SUBMISSION OF TENDER CONTENT

1. The application should contain:

- Technical Documentation
- Name of the participant
- Professional and technical documentation

- Educational profile and professional qualifications
 - List of references
 - Offer
 - Price of all necessary activities (including VAT and other duties)
 - Period for performing the inquiries
2. Selection criteria's
- Professional and technical ability 40 point
 - Period for performing the inquiries 30 point
 - Price of the service 30 point

The offer should contain requested information explicitly; in opposite it will be treated as incomplete and will not be considered.

Opening of the offers would be with out of presence of the participants three days after the last day of the announcement.

TERMS AND MODE OF APPLICATION

1. The dead line for application is 8 days after the day of the announcing (including the day of the pronouncing).

2. Application should be in two envelopes enclosed in a single envelope, all envelopes must be sealed. Outer envelope in upper left angle shall bear mark "no opening" as well as Veterinary Directorate Announcement No. 5/2002. It shall not contain any mark for possible identification of participant.

One internal envelope should contain technical documentation and should be indicated as "technical documentation".

Another internal envelope should contain the application and should be indicated as "offer".

The application had to be delivered by registered mail or by courier to archive of the Ministry of agriculture, forestry and water economy (ul. "Leninova" br. 2, 1000, Skopje, R. Macedonia).

Every participant can apply only with one application and there are not allowed modification.

Applications which will not arrive on term or which is not according the propositions will not be considered.

Veterinary Directorate

Врз основа на член 77 од Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Управата за ветеринарство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 6/2002 ПО ПРВ ПАТ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Носителот на повикот е Управа за ветеринарство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со седиште на ул. „Ленинова“ бр. 2, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за овластување на Институција која ќе ги врши работите како Национален Центар за следење на несаканите дејства.

Тендерската документација може да се подигне во просториите на Управата за Ветеринарство соба број 317.

ДОСТАВУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да содржи:
- име на понудувачот;
 - техничка спецификација за просторот опремата и носителот на дејност за изведување на активностите на Националниот Центар за следење на несакани дејства;

- цена за изведување на активностите;
(во цените треба да биде пресметан ДДВ и другите давачки);

- период на изведување на работите.
2. При изборот ќе се имаат предвид следните критериуми:

- оспособеноста за изведување на работите 40 поени,
- време на вршење на работите 30 поени,
- цена на изведување на работите 30 поени.

3. Понудите треба да ги содржат таксативно барањите податоци, во спротивно ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите 3 ден од последниот ден на повикот.

РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Рок на доставување на понудите е 8 дена од денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи два запечатени плика. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“ како и Управа за ветеринарство Барање број 6/2002 по прв пат. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката „документација“.

Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и ја носи ознаката „понууда“.

Понудата се доставува преку пошта или во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (ул. „Ленинова“ бр. 2, Скопје) со задача да се обезбедат докази за датумот на понудата.

Секој субјект може да учествува само со една понуда, а во понудата не се дозволени варијанти.

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

Управа за ветеринарство

Врз основа на член 18, 19 и 20 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на отворениот повик бр. 1/2002 е Македонската радио-телевизија, бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е: услуги на осигурување за деловната 2002/2003 година на ЈП Македонска радио-телевизија и тоа:

А) Осигурување од основни ризици

2.1. Осигурување на градежни објекти и целокупната опрема во објектите на територија на Република Македонија, од опасности од пожар и некои други опасности.

2.2. Осигурување на опрема од кршење и некои други опасности.

2.3. Осигурување на залихи на флотантна основа од опасности од пожар и некои други опасности.

2.4. Осигурување од опасности од провална кражба и разбојништво.

2.5. Осигурување на моторни возила од одговорност за штети причинети кон трети лица.

2.6. Каско осигурување на моторни возила со вклучен дополнителен ризик од кражба.

Б) Факултативно осигурување од основни ризици

2.7. Осигурување на електронски сметачи, процесори, персонални компјутери, телефакси, фотокопир апарати и слични уреди.

2.8. Каско осигурување на возила кои службено излегуваат надвор од границите на Република Македонија.

В) Факултативно осигурување од дополнителни ризици

2.9. за 2.1. - Поплава, порој и високи води,

- Лизгање и одронување земја,

- Слегнување на тлото.

2.10. за 2.2. - Студиски камери,

- Магнетоскопи,

- Студиски рефлектори,

- Камкордери и преносна радио и ТВ техника.

Спецификацијата, односно тендерската документација понудувачите можат да ја подигнат во просториите на МРТ секој работен ден на XIII кат, соба бр. 1320 од 08,00 до 14,00 часот.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни лица што се регистрирани за вршење на соодветна дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Обемот на покритие на осигурувањето со наброени ризици, одделно за објектите и стоките, а за возилата да се наведе која територија ја покрива осигурувањето и висината на доплатокот за територии кои не се покриени и процентот на сопствено учество во случај на кражба.

3. Висината на стапките за осигурување на предметот на осигурување (точка 2 од овој повик) изразени во проценти, како и бонификации-попусти по разни основи, по предметот на осигурување.

4. Начин, услови и рок на плаќање на премијата, при што предност при вреднувањето на понудите ќе имаат понудувачите со начин на плаќање по пат на компензација.

5. Рок на исплата на штети.

6. Рок на важност на понудата да е најмалку 60 дена.

7. Набавката е делива-услугата може да се подели на повеќе понудувачи во зависност од предметот на осигурување. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката, но понудата мора да е комплетна по единечни видови на осигурување.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот треба да достави:

1. Акт за основање на друштво и Решение за упис во трговскиот регистар (член 19 и 23 од Законот за осигурување-“Сл. весник на РМ“ бр. 35/2001).

2. Дозвола за основање и работа (член 13 од Законот за осигурување-“Сл. весник на РМ“ бр. 35/2001).

3. Доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки:

- Документ за бонитет од Централниот регистар,

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки:

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација,

- Доказ дека на понудувачот не му е изречена мерка безбедност-забрана за вршење на дејност.

5. Писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

6. Изјава со која понудувачот се обврзува сите податоци, кои ги добил од корисникот на услугата како тендер документација да ги чува како деловна тајна, а истите може да ги користи само како основа за изработка на предметната понуда.

7. Сите документи треба да се оригинал или нотарски заверени копии верни на оригиналот (освен изводот од судска регистрација).

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- | | |
|---|----------|
| 1. Висина на премиска стапка | 35 бода; |
| 2. Бонификација-попусти по разни основи | 25 бода; |
| 3. Обем на покритие на осигурување | 20 бода; |
| 4. Рок и начин на плаќање на премијата | 15 бода; |
| 5. Рок и начин на исплата на штетите | 5 бода. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Македонската радио-телевизија на бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, со назнака за Комисијата за јавни набавки, во рок најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 10,00 часот на 25.07.2002 година во просториите на Македонската радио-телевизија на XII кат, соба бр. 1218, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

2. Понудата и придружната документација треба да бидат доставени на македонски јазик.

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат ++389-2-231-133; ++389-2-112-200 локални=20-92; 20-98; 28-99 и факс: ++389-2-221-104.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/19/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

"Реконструкција на инфраструктура на булевар "1-ви Мај" во Битола, што опфаќа реконструкција/замена на канализациониот колектор и на водоводната мрежа долж улицата булевар "1-ви Мај" во Битола.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот на квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-

та за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.1. Цена | 40 поени, |
| 5.2. Ефикасност | 20 поени, |
| 5.3. Рок за изведување на работите | 10 поени, |
| 5.4. Техничка и кадровска опременост | 10 поени, |
| 5.5. Начин на плаќање | 10 поени, |
| 5.6. Референц листа | 5 поени, |
| 5.7. Опис на методологијата | 5 поени. |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 23.07.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 23.07.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавно отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/20/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

“Систем за одведување на атмосферски води и попочување на улица “Гостиварска“ во Тетово, што опфаќа изградба на колекторски цевковод за атмосферска канализација во должина од 704 м и попочување на улицата во површина од околу 8.500 м².

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот на квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 900 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да ставаат свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копии заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копии заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок на изведување на работите	10 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	10 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: “Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија“, ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 24.07.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 24.07.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектите, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки (“Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП “Македонијапат“-Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 16/2002 е ЈП “Македонијапат“-Скопје, со седиште на ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

- машина за ископ-Багер-ровокопач
- тежина на машина во работна состојба 15-20 т
- запремина на корпа 0,8-1 м³
- со гумени тркала
- лимен силос за цемент
- волумен 50 м³.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки.

1.4. Набавката што е предмет на овој отворен повик може да се подели на делови.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да содржи единечна цена и вкупна цена на набавката.

2.3. Вкупната и единечната цена да биде изразена во евра (ЕУР).

2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на машината вклучувајќи го чинието за набавка, транспорт, царина, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.

Во цената да биде пресметан и ДДВ.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.6. Понудата треба да го содржи потеклото на машината што е предмет на набавката.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копии заверено кај нотар.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Извод од судска регистрација на дејност.

3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес на ликвидација.

3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст).

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- Каталогите со основни технички карактеристики и упатства за ракување со машината;

3.9. Гаранција за квалитет на производот.

3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.11. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

4.1. Максималната цена на набавувачот ќе ја објави во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- Цена	30 поени;
- Квалитет на производот	30 поени;
- Начин на плаќање	20 поени;
- Рок на испорака	20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 18.07.2002 година (четврток) во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 21/02), нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 35/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на инструментариум и опрема за ЈЗО КЦС.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02).

1.4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- единечна и вкупна цена изразена во денари со пресметан ДДВ и останати давачки,

- согласно член 55 од Законот за јавни набавки, ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), да се достави банкарска гаранција, која не смее да биде помала од 5% од вкупната вредност на набавката-понудата,

- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- тип, марка, производител,
- земја на потекло на производителот,
- технички карактеристики и својства, со проспектен материјал, по можност, во превод на македонски јазик,
- гарантен рок,

- сервис и резервни делови во и вон гарантен рок,
- можност за поделба на набавката,
- рок на важност на понудата.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва,

- доказ за финансиска способност (документ за бонитет) согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,

- доказ дека не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),

- доказ дека не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата да се достави на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 29.07.2002 година до 12,00 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- цена	- 25 бода,
- квалитет	- 30 бода,
- начин на плаќање	- 25 бода,
- рок на испорака	- 20 бода.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 29.07.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на 29.07.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 36/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на зелен оперативен веш.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02).

1.4. Тендерската документација според вид и количина може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

1.5. Набавката е делива.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник, со пресметан ДДВ и останати давачки,

- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- квалитативни својства на понудените артикли,
- задолжително приложување на урнек, мостра од материјалот од кој ќе бидат изработени готовите производи со димензија 50 x 50 см. како составен дел од вашата понуда,

- можност за поделба на набавката,
- рок на важност на понудата.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва,
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет) согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата да се достави на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 30.07.2002 година до 12,00 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- цена - 30 бода,
- квалитет - 30 бода,
- начин на плаќање - 25 бода,
- рок на испорака - 15 бода.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 30.07.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на 30.07.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 37/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на постелнина бела за потребите на Клиничкиот Центар Скопје.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02).

1.4. Тендерската документација според вид и количина може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

1.5. Набавката е делива.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со пресметан ДДВ и останати давачки,

- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- квалитативни својства на предметната набавка, со приложување на урнек, мостра од материјалот од кој ќе бидат изработени готовите производи со димензија 50 x 50 см. како составен дел од вашата понуда,
- густина на потка и основа,
- можност за поделба на набавката,
- рок на важност на понудата.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва,
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет) согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата да се достави на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 30.07.2002 година до 08,00 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- цена - 30 бода,
- квалитет - 30 бода,
- начин на плаќање - 25 бода,
- рок на испорака - 15 бода.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на 30.07.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на 30.07.2002 година во 8,00 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на ДМУ "8 ми Септември" - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ
НА КОС КРОВ СО ЗАМЕНА НА ЛАНТЕРНИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Државно машинско училиште "8-ми Септември", бул. "Александар Македонски" бр. 24, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: поставување на кос кров со замена на лантерни.

1.3. Обемот на набавката е даден во тендерската документација.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.5. Право на учество имаат сите физички и правни лица.

1.6. Набавката е неделива.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во Државното машинско училиште "8-ми Септември", бул. "Александар Македонски" бр. 24, Скопје, со неповратен надоместок од 500,00 денари што ќе се уплати на жиро сметка: 160011574178711, даночен бр. 4030001414608, депонент на Народна банка на Р.М.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот со посебно засметан ДДВ, искажано во денари.

3.2. Начин на плаќање.

3.3. Рок на изведување на работите, изразен во календарски денови.

3.4. Дали понудувачот работите ќе ги изведува сам или со ангажирање на трето лице, со наведување на коефициент за материјалните трошоци за трето лице.

3.5. Кон понудата задолжително да се достави следната документација во оригинал или заверена копија на нотар и не постара од 6 месеци.

- извод од регистрација на дејноста во согласност со Законот за трговски друштва,

- документ за бонитет од Централниот регистар,

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,

- список на вклучени технички лица во изведбата на работата,

- список на техничка опрема која ќе се користи при изведбата на предметот на набавката,

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејноста,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.6. Времетраење на гарантниот рок.

3.7. Понудувачите се должни со понудите да приложат и референтна листа за досега изведените работи од ваков вид.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИТЕ

4.1. цена - 40 бода,

квалитет (на материјалот и изведбата) - 35 бода,

рок на изведба - 10 бода,

начин на плаќање - 5 бода,

времетраење на гарантниот период - 10 бода.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од денот на објавувањето на повикот.

5.2. Понудите се доставуваат во оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.

5.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот.

5.4. Понудата се доставува со предавање во архивата на училиштето или по пошта на наведената адреса најдоцна до денот и часот на отворањето на понудите.

5.5. Понудата и другата документација се доставува во запечатен плик, на кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отворај", број на повикот и името на објектот.

5.6. Во средината на пликот треба да биде означена точната адреса на набавувачот.

Пликот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансвата документација и носи ознака "понууда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" со точна адреса на испраќачот - понудувачот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во утврдениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Понудите ќе се отвораат во присуство на понудувачите на 25.07.2002 година во 10.00 часот во просториите на училиштето.

6.4. Овластени претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Дополнителни информации на тел: 175 077 и 115 021.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Медицински Центар Крива Паланка, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ПО ВТОР ПАТ ЗА
ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА АДАПТАЦИЈА
НА ОБЈЕКТ ЗА ДИЈАЛИЗА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач Медицински Центар "Академик професор д-р Димитар Арсов" Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бб, Крива Паланка.

1.2. Предмет на набавката: Изведба на градежни работи за адаптација на објект за дијализа.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица во Република Македонија.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и количините на работите дадени се во тендерската документација (предмер) која заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во Медицинскиот Центар Крива Паланка во период од 07-15 часот секој работен ден, откако ќе се уплатат неповратни средства во износ од 3.000 денари во готово во благајната на Центарот или на жиро сметка 5100000200160-59 КИБ Куманово даночен број 4015996100962.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- 3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
- 3.2. Единечни и вкупни цени за секоја позиција од предмерот како и вкупната вредност на работите на целата понуда со сите давачки и трошоци изразени во денари и со посебно искажан ДДВ.
- 3.3. Начин, услови и рок на плаќање.
- 3.4. Рок на извршување на работите.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод од судска регистрација на понудувачот.
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.
- Доказ дека кон понудувачот не е отворена постапка за стечај и ликвидација.
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност и забрана за вршење на дејност.

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или копија заверена од нотар, а документите од став 2, 3, 4, 5, не смеат да бидат постари од 6 месеци.

- Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: референца за вакви или слични изведби во последните три години, број на вработени и стручна квалификација.

Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверени од нотар.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 5.1. Цена на чинење | 30 бода, |
| 5.2. Рок на извршување на работите | 30 бода, |
| 5.3. Начин на плаќање | 15 бода, |
| 5.4. Техничка способност | 25 бода. |

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

6.2. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во весникот "Вечер" и во "Службен весник на РМ".

Во случај на неистовремено објавување на овој повик важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши првиот работен ден по истекот на 15 дена од последната објава во средствата за јавно информирање со почеток во 10 часот во просториите на Медицинскиот Центар Крива Паланка, во присуство на овластени претставници на понудувачот.

6.4. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани како и понудите кои нема да ги содржат бараните податоци и документација ќе се смета за нецелосна и нема да се разгледува.

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адреса Медицински Центар, ул. "Маршал Тито" бб, Крива Паланка или да се предадат во архивата на Медицинскиот Центар секој работен ден но не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.

6.6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно барање. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака "понида", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

Дополнителни информации на телефон бр. 031-375-054.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавното претпријатие за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД ОД ФИЛТЕР СТАНИЦА "ЦРН ВРВ" ДО СПОЈОТ СО ТРАНЗИТНИОТ ВОДОВОД ВО СЕЛО ФИЛИПОВЦИ, БР. 03-104/1/2002

1. Набавувач: Јавно претпријатие за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, плоштад "Маршал Тито" бб.

2. Предмет на набавката е изградба на цевковод од филтер станица "Црн врв" до спојот со транзитниот водовод во село Филиповци.

Набавката е делива.

3. Понудата треба да содржи: назив на понудувачот, поединечна и вкупна цена искажана во денари со посебно искажан ДДВ, начин и услови на плаќање, рок за завршување на работите.

4. Кон понудата задолжително да се достави придружна документација во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки (извод од регистрацијата на дејноста, документ за бонитетот и писмена изјава од понудувачот дека не е под стечај).

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: цена, квалитет, рок за изградба и начин и услови на плаќањето.

6. Понудите да се достават во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки.

Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на барањето.

Понудите да се доставуваат на адреса: Јавно претпријатие за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, плоштад "Маршал Тито" бб, со назнака Комисија за јавни набавки.

7. Тендерската документација понудувачот може да ја подигне секој работен ден од 10-14 часот во просториите на нарачателот.

Отворање на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

Дополнителни информации за отворање на понудите (денот и часот) и други информации можат да се добијат секој работен ден од 10-14 часот во просториите на ЈП "Кратово".

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавното претпријатие за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, објавува

Б А Р А Њ Е
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА
ЛОКАЛЕН ПАТ ОД КРАТОВО-БЛИЗАНЦИ-КАВ-
РАК ВО ДОЛЖИНА ОД 3,6 КМ, БР. 03-98/1/2002

1. Набавувач: Јавно претпријатие за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, плоштад "Маршал Тито" бб.

2. Предмет на набавката е: изградба на локален пат во должина од 3,6 км.

Набавката е делива.

3. Понудата треба да содржи: назив на понудувачот, поединечна и вкупна цена искажана во денари со посебно искажан ДДВ, начин и услови на плаќање, рок за завршување на работите.

4. Кон понудата задолжително да се достави придружна документација во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки (извод од регистрацијата на дејноста, документ за бонитетот и писмена изјава од понудувачот дека не е под стечај).

5. Критериум за избор на најповолен понудувач: цена, квалитет, рок за изградба и начин и услови на плаќањето.

6. Понудите да се достават во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки.

Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на барањето.

Понудите да се доставуваат на адреса: Јавно претпријатие за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, плоштад "Маршал Тито" бб, со назнака Комисија за јавни набавки.

7. Тендерската документација понудувачот може да ја подигне секој работен ден од 10-14 часот во просториите на нарачателот.

Отворање на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

Дополнителни информации за отворање на понудите (денот и часот) и други информации можат да се добијат секој работен ден од 10-14 часот во просториите на ЈП "Кратово" од Кратово.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 18 и 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Органот на локалната самоуправа-Општина Делчево, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2002

1. Набавувач:

Општина Делчево-локална самоуправа.

2. Предмет на набавка:

Изградба на фекална канализација во село Габрово.

3. Тендерска документација:

Тендерската документација со која располага набавувачот се наоѓа во Општина Делчево.

Истата може да се види и подигне со претходна уплата од 3.000,00 денари на жиро сметка 2401600000-57639 и ЕДБ 60090330000005 Депонент: Балканска банка АД - Скопје, филијала Делчево.

4. Содржина на понудата:

- назив, адреса и седиште на понудувачот,

- предмет на набавка,

- набавката може да се подели на делови,

- рок на завршување на работите,

- начин на плаќање,

- гаранција за квалитетот на материјалите,

- рок и важност на понудата.

5. Придружна документација:

Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни набавки.

6. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- квалитет,

- цени и начин на плаќање,

- рок на извршување на работите.

7. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делчево, ул. "М. М. Брицо" бр. 40.

Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата во присуство на овластени претставници на понудувачите во рок од пет дена по завршувањето на Отворениот повик во 11,00 часот во соба број 22-зграда на Општина Делчево.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 033/411-101, 033/411-550 и 033/410-916.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на ЕЛС-општина Старавина-Старавина, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ

1. Набавувач на отворениот повик е Совет на општина Старавина со седиште во с. Старавина.

2. Предмет на набавката е: Изградба (асфалтирање на дел од регионалниот пат од с. Рапеш до м.в. "Јасиките" и изградба (пробивање и тампонирање на пат од с. Будимирци до манастирот Св. Димитрија (Трново)).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката по повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки.

5. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во последното средство за јавно информирање. Јавното отворање на понудите ќе се изврши следниот (шеснаесеттиот) ден во 10 часот во просториите на општина Старавина во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6. Содржина на понудата:

Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште на понудувачот.

Понудата треба да содржи докази за техничка способност на понудувачот (согласно член 25 од Законот за јавни набавки), техничка опременост, кадровска структура.

Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната документација: документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со правилник согласно член 24 од Законот за јавни набавки и доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација, како и документ дека не е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност издадена од страна на судот согласно член 26 од Законот за јавни набавки, извод од регистрација на дејност.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат оригинал или заверени копии верни на оригиналот.

Понудата треба да содржи: вкупна цена и цена по позиции, рок на завршување на работите, начин и услови на плаќање и гаранција за квалитет.

7. Критериуми за најповолен понудувач: цена на чинење, рок на извршување на работите, техничка способност и опременост, квалитет и гаранција и кадровска структура.

8. Понудата да се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

9. Дополнителни информации и премер - пресметка можат да се добијат во општина Старавина или на следните телефони: 048 34-053 или 070 269-052 и 047 46-560.

Комисија за јавни набавки

ЛП "Македонијапат"-Скопје го повлекува во целост Отворениот повик бр. 15/2002

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење нотарски работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 25/98), претседателот на Нотарската комора на Република Македонија на 08.07.2002 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА

1. Именуваните нотари:

1. Симона Симеон Николиќ - за подрачје на Основен суд Скопје I - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Стале Попов" бр. 9, локал бр. 3, Скопје;

2. Хакија Хасан Чоловиќ - за подрачје на Основен суд Скопје II - Скопје, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Нице Планина" бр. 16, населба Драчево, Скопје;

3. Татјана Ѓорѓи Миовска - за подрачје на Основен суд Берово, адреса на нотарска канцеларија: ул. "Димитар Влахов" бр. 7, Берово, а ќе започнат со работа на 01.08.2002 година.

2. Решението стапува во сила веднаш со неговото донесување.

3. Решението да се објави во "Службен весник на РМ".

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Никола Кајчевски, с.р.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 2002 година во однос на месец мај 2002 година е пониска за 1,1 %.

2. Исплатата на платите за месец јуни 2002 година во однос на месец мај 2002 година работодавците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
751. Одлука за емисија на конвертибилни сертификати за регулирање на побарувањата на штедачите од штедилниците "ТАТ"-Битола, "Алфа С"-Скопје и "Лавци"-Охрид.....	1
752. Одлука за изменување на Одлуката за обезбедување средства за исплата во готово на побарувањата на штедачите од штедилниците „ТАТ“-Битола, „Алфа С“-Скопје, „Лавци“-Охрид.....	1
753. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	1
754. Одлука за изменување на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	1
755. Одлука за изменување на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	2
756. Одлука за давање согласност на Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија"-Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост.....	2
757. Одлука за давање согласност на Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" ц.о. Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост.....	2
758. Одлука за начинот и постапката за овластување на трговско друштво за приредување наградна игра во име и за сметка на Република Македонија.....	2
759. Одлука за определување на парична награда во вкупен износ од 500.000 евра за давање на информации за киднапирани и исчезнати лица во Република Македонија. Тарифа за измена и дополнување на Тарифата за висината на надоместокот за користење на услугите од Централниот регистар на Република Македонија.....	3
761. Правилник за начинот на служењето на воениот рок на регрутите кои се оценети за "ограничено способни за воена служба".....	4
762. Правилник за начинот на вршењето на ревизиокиот преглед на лицата оценети за неспособни за воена служба.....	4
763. Правилник за начинот на служење на воениот рок во Армијата на Република Македонија без оружје, односно во цивилна служба.....	5
764. Правилник за начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување.....	8
765. Правилник за дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	9
766. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за прием и сместување на студентите во државните студентски домови во Република Македонија.....	9
767. Листа на земји референтни за издавање на Одобрение за ставање во промет на ветеринарно медицински препарати по скратена постапка.....	9
768. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 223/2001 од 19 јуни 2002 година.....	10
Исправка на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.....	11
Исправка на Програмата за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурени.....	11
Објава за стапката на трошоците на живот за месец јуни 2002 година во однос на месец мај 2002 година.....	32

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.